



Универзитет “Св. Кирил и Методиј” - Скопје



Факултет за информатички науки и компјутерско  
инженерство

**ИЗВЕШТАЈ ЗА АНКЕТИ ОД СТУДНЕТИТЕ  
НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА ИНФОРМАТИЧКИ  
НАУКИ И КОМПЈУТЕРСКО ИНЖЕНЕРСТВО  
ВО СКОПЈЕ**

за периодот 2011-2013 година

---

## **1.1. Методолошки период**

Факултетот за информатички науки и компјутерско инженерство (ФИНКИ) со настава започна академската 2011-2012 година. Студентските анкети за квалитетот на наставата на ФИНКИ во периодот 2011-2013 (за академската 2011-2012 и 2011-2012) беа спроведени од страна на студентите, односно со поддршка на Студентскиот парламент при ФИНКИ.

Во академската 2011-2012 година во прва година се запишаа студенти на 4 нови студиски програми, 2 студиски програми кои и претходно постоеа на Факултетот за Електротехника и информациски технологии и 2 студиски програми кои претходно постоеа на Природно-математичкиот факултет. Во учебната 2011-2012 година наставата во првата студиска година беше изведувана само за студентите запишани на ФИНКИ, додека наставата на останатите студиски години (II, III и IV) беше изведувана заедно (во мешани групи) за студентите префрлени на ФИНКИ и оние кои останаа на претходните факултети.

Во академската 2011/2012 година (уште пред формирањето на комисијата за самоевалуација) беше спроведена студентска анкета за квалитетот на наставата само за првата студиска година и студентите кои за првпат се запишаа на ФИНКИ. Анкетата беше спроведена на крајот на летниот семестар одеднаш за двета семестра.

За таа цел беа изгответи прашалници кои студентите можеа да ги пополнат електронски. Анонимноста и заштитата од злоупотребата беа обезбедени на тој начин што за секој наставен предмет беа генериирани онолку единствени кодови колку и студенти кои го слушаат предметот и истите беа поделени во тек на последната наставна недела на часот на соодветниот предмет каде студентите самите по случаен избор влечеа ливче со код. На овој начин беше заштитена анонимноста на студентите и евентуална злоупотреба со пополнување на анкетите за предмети кои студентот не ги слушал тој семестар или пополнување на анкетата повеќе пати. Спроведувањето на анкетата се изведе без поголеми проблеми, при што учество во анкетирањето беше комплетно доброволно и на секој студент присутен на настава последната недела му беа доделени кодови за евалуација на предметите кои ги слушал таа година. За жал, поради комплетното доброволно учество во анкетирањето, одсивот на студентите беше релативно мал, што кај некои предмети ја доведува во прашање и валидноста на резултатите од анкетата и не може да даде реална слика, особено кај некои од предметите кои ги евалуирале многу мал број студенти (nekаде само еден или двајца).

Во академската 2012-2013 година наставата во првата и втора студиска година беше изведувана за студентите запишани на ФИНКИ, додека наставата на останатите (III и IV) студиски години повторно беше изведувана заедно и за студентите префрлени на ФИНКИ и оние кои останаа на ПМФ и ФЕИТ. Во академската 2012-2013 година студентска анкета беше спроведена за секој од семестрите одделно (на крајот на семестарот) според истата методологија како погоре описаната за предметите од прва и втора година. За жал и во овој случај главниот проблем беше релативно слабиот одсив на студентите.

Поради релативно слабиот одсив на студентите, на предлог на комисијата за самоевалуација, во соработка со деканатот и Студентскиот парламент на крајот на 2013 година беше изработена апликација за спроведување на анкети интегрирана со системот за електронски студентски сервиси - iKnow со помош на која во текот на февруари 2014 година се спроведе анкетирање на студентите за зимскиот семестар 2013/2014 година. Системот овозможува автоматско преземање на информации за предметите кои студентот ги имал запишано во претходниот семестар и можност да ја

---

евалуира наставата само за тие предмети и тоа кај наставникот кај кој го слушал предметот, при тоа задржувајќи ја анонимноста на анкетираниот чиј идентитет не се чува во базата со одговори на анкетните прашања. При евалуацијата на наставата, евалуирани се и асистентите/соработниците. Поради тоа што во системот iKnow не се води прецизна евиденција за поделба на помали подгрупи во кои се изведуваат аудиториските и лабораториските вежби и соработникот одговорен за конкретната подгрупа, студентите при анкетирањето самостојно го избираа/внесуваа името на асистентот/соработникот. Исто така, кај евалуацијата на асистентите/соработниците бројот на запишани студенти кај најголем број на предмети не може да се одреди (поради не секогаш прецизната поделба на подгрупи и непостоење на запис за поделбата на подгрупи за вежби во iKnow системот), но бројот на студенти кои евалуирале даден соработник е забележан и даден во табелите. Од овие причини релативниот одзив на анкетите за евалуацијата на соработниците по предмет не можеше да биде прецизно одреден.

Поради природата на наставата, големиот број на запишани студенти, некои од предметите се изведуваат од повеќе наставници при што при евалуацијата кај ваквите предмети одвоено се прикажани резултатите за секоја група предмет/наставник поодделно. Исто така, за одредени предмети кои на студиските програми кои претходно постоеја на ФЕИТ и ПМФ фигурираа со делумно различни имиња, а покриваа во основа иста материја, наставата се одвиваше заедно од страна на еден наставник за студентите од различните студиски програми. Поради одвоената евиденција за ваквите предмети во iKnow системот, во анкетата од 2014 година тие се појавуваат како одвоени предмети. Со реакредитацијата на студиските програми од прв циклус на студии од 2013 година, беа направени одредени промени на предметите со цел нивна оптимизација за отстранување на дуплирањето на одредени предмети со различни имиња а слични содржини кои постоеја на дел од старите студиски програми кои претходно беа на различни факултети. Во оваа оптимизација дел од предметите ги променија имињата, а дел го променија семестарот. Поради обврската да им се даде можноста на студентите да студираат според елаборатот кој важел во моментот кога се запишале, истите при презапишување на предмети од прва година во академската 2013/2014 година во евалуациите се водат како одвоена група (со различно име на предмет).

Со анкетата за наставата за зимскиот семестар 2013/2014 година, за прв пат беше евалуирана и наставата на вториот циклус на студии за жал до доста слаб одсив. Предметите и овде се појавуваат одвоено, поради начинот на кој се водат во iKnow системот, каде истиот предмет се јавува одвоено за студентите запишани на студии од втор циклус во 2012 година или порано и кои поради реакредитација на елаборатите за студиските програми од втор циклус кој се изведе во меѓувреме, а поради обврската да им се даде можноста да студираат според елаборатот кој важел во моментот кога се запишале, се водат како одвоена група во случаите кога во меѓувреме имале активирано мирување на студиите или во академската 2013/2014 година презапишале некој предмет.

## 1.2. Резултати од евалуациите

Резултатите од евалуациите се дадени во табелите во Прилог 1.

Резултатите од студентски анкети за квалитет на настава за академската 2011/2012 година се дадени во Табела 1 (за наставниците) и Табела 2 (за соработниците).

Резултатите од студентски анкети за квалитет на настава за зимскиот семестар во академската 2012/2013 година се дадени во Табела 3 (за наставниците) и Табела 4 (за соработниците).

Резултатите од студентски анкети за квалитет на настава за летниот семестар во академската 2012/2013 година се дадени во Табела 5 (за наставниците) и Табела 6 (за соработниците).

---

Резултатите од студентски анкети за квалитет на настава за зимскиот семестар во академската 2013/2014 година се дадени за наставниците во Табела 7 (за предмети со одсив од над 30%) и Табела 8 (за предмети со одсив под 30%) и во Табела 9 (за соработниците).

Резултатите од студентски анкети за квалитет на настава на студиите од втор циклус за зимскиот семестар во академската 2013/2014 година се дадени во Табела 9.

### **1.3. Заклучни согледувања од спроведувањето на анкетите**

Како главен проблем забележан при спроведувањето на анкетите за квалитет на настава е секако слабиот одсив на студентите. Иако при спроведувањето на анкетите во првите две години беа поделени во просек по 2/3 од продуцираните кодови за пополнување на анкетите, одсивот во најголем број случаи беше под 20%. Со воведувањето на електронскиот систем за анкетирање во 2014 година одсивот видно се зголеми но и понатаму не е на задоволително ниво. Мора да се има предвид дека кај предметите кај кој одсивот на анкетите бил мал и резултатите добиени од нив мораат да се земат со резерва.

Кај студиите од втор циклус, поради тоа што за дел од предметите, на кои се запишани 5 или помалку студенти, наставата се изведува менторски, а во анкетирање беа опфатени и овие предмети, некои од анкетираните студенти на за прашањата од анкетата кои се однесуваат на редовноста на наставата имаат пополнето произволни вредности. Повеќето студенти при евалуацијата на менторските предмети на прашањата за одвивање на наставата в内ле позитивни оценки, оценувајќи го менторското водење на предметот во целост, но има и помал број такви кои в内ле негатива оценка бидејќи реално за тој предмет немало организирано екс катедра настава. Ова се должи делумно и на непрецизнаста на методологијата и прашањата кои се индиректно пропишани со Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за критериумите и постапката за избор во наставно-научни, научни, наставно-стручни и соработнички звања и асистенти - докторанди на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје од 26.12.2013, во кои се бара да се евалуираат сите циклуси на студии со истото множество на прашања. Сметаме дека за подобар квалитет на евалуацијата, за менторските предмети треба да се изготви поинаков прашалник.

## ПРИЛОГ 1

Табела 1. Резултати од студентски анкети за квалитет на настава спроведени во текот на академската 2011/2012 година (наставници) (оценување 1-5)

Предмет	Наставник	Валидни одговори	Секое предавање беше добро организирано	Курсот беше интересен	Професорот беше отворен/достапен за студентски плашања	Професорот беше редовен во термините за консултации	Професорот успеваше да предизвика интерес	Професорот беше јасен при презентацијата
Архитектура	доц. д-р Дејан Спасов	12	1,67	2,08	3,82	4,14	2,25	2,5
Архитектура	доц. д-р Горан Велинов	38	2,51	2,59	2,74	3,08	1,97	2,16
Архитектура	доц. д-р Игор Трајковски	22	3,38	3,14	3,89	3,5	3,41	3,19
Архитектура	доц. д-р Љупчо Антовски	33	2,94	2,97	3,34	3,17	3,25	2,88
Архитектура	проф. д-р Марјан Гушев	17	4,24	3,65	4,44	3,92	4,53	4,53
Бизнес и менаџмент	доц. д-р Горан Велинов	38	2,81	3,14	3	2,42	2,22	2,37
Веб дизајн ФИНКИ	проф. д-р Драган Михајлов	94	4,29	4,51	4,16	4,15	4,16	4,33
Веб дизајн ФИНКИ	доц. д-р Гоце Арменски	85	4,29	4,48	4,75	4,73	4,62	4,58
Веб дизајн ФИНКИ	доц. д-р Иван Чорбев	91	4,3	4,51	4,45	4,26	4,44	4,42
Вовед во Интернет ФИНКИ ИНФО	вон. проф. д-р Дејан Ѓорѓевиќ	9	4,25	4,22	4,33	4,14	4	4,44
Вовед во ИТАСИ	доц. д-р Дејан Спасов	7	3,86	3,57	4,67	4,6	3,43	4,71
Дискретна математика 1	доц. д-р Марија Михова	14	2,86	3,57	3,33	3,83	2,5	2
Дискретна математика 1	проф. д-р Смиле Марковски	32	4,22	3,45	4,38	4,24	4	4,19
Дискретна математика 1	доц. д-р Весна Димитрова	38	4,18	3,59	4,53	4,64	4,05	4,29
Дискретна математика 1	проф. д-р Жанета Попеска	22	3,95	3,57	4,06	3,44	3,59	3,86
Дискретна математика 2	доц. д-р Марија Михова	69	2,37	2,49	2,53	2,63	1,71	1,9
Дискретна математика 2	доц. д-р Весна Димитрова	18	4	3,5	4,33	4,4	3,83	4
Дискретна математика 2	проф. д-р Жанета Попеска	9	4,71	4,25	4,75	5	4,67	4,67
Дискретна математика инфо	доц. д-р Игор Трајковски	4	2,75	2,75	3	3,25	2,75	2,25
Дискретни структури 1 аси ит	доц. д-р Марија Михова	7	3,14	2,83	2	2,75	2,29	2,67
Дискретни структури 1 аси ит	проф. д-р Жанета Попеска	7	4,29	4,14	4,71	4,75	4	4,57
Дискретни структури 2 аси ит	проф. д-р Жанета Попеска	7	4,29	3,57	4,57	4,6	3,86	4,71

Предмет	Наставник	Валидни одговори	Секое предавање беше добро организирано	Курсот беше интересен	Професорот беше отворен/достапен за студентски пошања	Професорот беше редовен во термините за консултации	Професорот успеваше да предизвика интерес	Професорот беше јасен при презентацијата
Калкулус 1 АСИ	проф. д-р Смиле Марковски	9	4,22	3,67	4,14	4,29	3,67	4,33
Калкулус 1 ФИНКИ	проф. д-р Смиле Марковски	26	3,81	3,56	4,05	4,21	3,58	3,73
Калкулус 1 ФИНКИ	проф. д-р Ванчо Кусакатов	33	2,72	3,21	3,39	3,57	2,21	2,24
Калкулус 1 ФИНКИ	вон. проф. д-р Верица Бакева	15	4,4	3,64	4,15	3,5	3,57	4
Калкулус 2 АСИ	проф. д-р Смиле Марковски	7	4,29	3,71	4,5	4,4	3,57	4,43
Калкулус 2 ФИНКИ	проф. д-р Смиле Марковски	20	3,94	3,35	4,33	4,11	3,6	3,84
Калкулус 2 ФИНКИ	вон. проф. д-р Верица Бакева	10	4,5	3,4	4,1	4,2	3,5	4,33
Калкулус 2 ФИНКИ	доц. д-р Весна Димитрова	30	4,24	3,73	4,7	4,71	4,13	4,5
Компјутерски апликации ФИНКИ, ИТ	проф. д-р Катерина Здравкова	12	4,67	4,33	4,58	4,82	4,5	4,75
Компјутерски компоненти	проф. д-р Коста Митрески	10	4,1	3,6	4,3	4,5	3,7	3,5
Концепти за развој на софтвер	вон. проф. д-р Ана Мадевска Богданова	39	4	4,13	4,24	4,45	3,82	3,67
Концепти за развој на софтвер	вон. проф. д-р Дејан Ѓорѓевиќ	28	4	4	4,43	4,73	3	3,89
Концепти за развој на софтвер	доц. д-р Иван Чорбев	36	4,19	3,94	4,56	4,41	4,5	4,57
Концепти за развој на софтвер	проф. д-р Сузана Лошковска	15	4,47	4,27	3,75	3,11	3,33	4,29
Математика инфо Математика 1 ИТ	проф. д-р Ванчо Кусакатов	10	2,5	2,71	2,5	3,67	1,56	2
Математика 1 ИКИ	вон. проф. д-р Верица Бакева	20	4,7	3,65	4,1	4,22	3,95	4,5
Математика 2 ИКИ	вон. проф. д-р Верица Бакева	19	4,53	3,68	4,25	4,2	3,63	4,35
Математика 2 ИТ	проф. д-р Ванчо Кусакатов	7	2	2	2,75	2,67	1,71	2
Математички методи за информатичари IT	проф. д-р Смиле Марковски	7	4	3,57	3,71	3,86	3,4	3,57
Напреден развој на софтвер	вон. проф. д-р Ана Мадевска-Богданова	32	3,97	4,26	4,37	3,84	3,66	3,9
Напреден развој на софтвер	вон. проф. д-р Дејан Ѓорѓевиќ	21	3,95	4,1	4,38	4,5	3,24	4,05
Напреден развој на софтвер	доц. д-р Иван Чорбев	34	4,35	4,21	4,33	4,36	4,29	4,24
Напреден развој на софтвер	доц. д-р Невена Ацковска	10	4,5	4,5	4,78	4,67	4,6	4,6
Објектно и визуелно програмирање	вон. проф. д-р Ана Мадевска-Богданова	15	3,67	3,87	3,86	3,91	3,71	4,07
Објектно ИКИ ИНФО	проф. д-р Драган Михајлов	7	3,86	3,86	4,14	4,25	3,57	3,86
Објектно ИКИ ИНФО	доц. д-р Ивица Димитровски	20	4,5	4,74	4,84	4,71	4,47	4,65

<b>Предмет</b>	<b>Наставник</b>	<b>Валидни одговори</b>	<b>Секое предавање беше добро организирано</b>	<b>Курсот беше интересен</b>	<b>Професорот беше отворен/достапен за студентски пошања</b>	<b>Професорот беше редовен во термините за консултации</b>	<b>Професорот успеваše да предизвика интерес</b>	<b>Професорот беше јасен при презентацијата</b>
Основи програмирање АСИ ИТ за	вон. проф. д-р Ана Мадевска Богданова	7	4,43	4,71	4	4,2	4,29	4,43
Основи програмирање АСИ ИТ за	проф. д-р Ванчо Кусакатов	7	2,2	3	2,2	3	2	2,2
Основи електротехника ИКИ на 1	проф. д-р Коста Митрески	20	2,95	2,95	3,05	2,94	2,6	2,7
Основи електротехника ИКИ на 2	проф. д-р Коста Митрески	22	2,9	3,05	3,19	2,88	2,45	2,55
Основи на софтверско	доц. д-р Ивица Димитровски	53	4,32	4,21	4,76	4,47	4,32	4,62
Основи на софтверско инженерство	доц. д-р Боро Јакимовски	11	4	3,9	4	3,38	3,45	3,91
Програмски методологии	доц. д-р Иван Чорбев	4	4,75	4,75	4,75	4	5	4,75
Системска анализа и дизјан	проф. д-р Коста Митрески	7	3,14	1,71	3,57	3	2,43	3
Структурирано ИКИ ИНФО	проф. д-р Драган Михајлов	7	3,86	4	4	4,33	3,83	3,71
Структурирано ИКИ ИНФО	доц. д-р Ивица Димитровски	18	4,5	4,33	4,76	4,67	4,28	4,61
Физика 1 ИКИ	доц. д-р Ласко Баснарков	16	4,75	4,31	4,75	4,63	4,19	4,75
Физика 2 ИКИ	доц. д-р Ласко Баснарков	13	4,69	4,38	4,69	4,67	4,38	4,77

Табела 2. Резултати од студентски анкети за квалитет на настава спроведени во текот на академската 2011/2012 година (соработници) (оценување 1-5)

Предмет	Соработник	Валидни одговори	Асистентот беше отворен/достапен за студентски прашања	Асистентот беше редовен во термините за консултации	Асистентот беше јасен при презентацијата
Архитектура	м-р Александра Каневче	14	4,54	4,5	4,15
Архитектура	дем. Бојан Илијоски	9	4,33	4,33	3,67
Архитектура	дем. Драган Шахпаски	29	2,96	3	2,19
Архитектура	сор. м-р. Христина Михајлоска	12	4,58	4,8	4,08
Архитектура	дем. Игор Кулев	21	4,6	4,6	4,25
Архитектура	м-р Магдалена Костоска	6	4,5	4,67	4,67
Архитектура	м-р Петре Ламески	34	4,32	4,22	4
Бизнис и менаџмент	д-р Смиљка Саркањац	38	4,64	4,8	4,63
Веб дизајн	м-р Ефтијм Здравевски	9	4,29	4,33	3
Веб дизајн	дем. Драган Шахпаски	23	4	3,91	3,05
Веб дизајн	дем. Бобан Јоксимовски	42	4,72	4,69	4,65
Веб дизајн	дем. Иван Китановски	23	4,87	4,84	4,74
Вовед во Интернет ФИНКИ ИНФО	дем. Александар Тенев дипл. ел. инж.	8	4,63	4,72	4,25
Дискретна математика 1	м-р Биљана Тојтовска	47	4,4	4,47	4,07
Дискретна математика 1	м-р. Методија Јанчески	13	4,46	4,17	4,15
Дискретна математика 1	асс. м-р Наташа Илиевска	46	3,8	4,04	3,3
Дискретна математика 2	дем. Кристина Спировска	8	4,75	4,45	3,71
Дискретна математика 2	м-р Биљана Тојтовска	48	4,12	4,21	3,91
Дискретна математика 2	м-р Методија Јанчески	5	4,8	5	4,4
Дискретна математика 2	м-р Наташа Илиевска	35	3,55	3,83	3,14
Дискретни структури 1 асист	м-р Билјана Тојтовска	6	2,67	2,8	2,67
Дискретни структури 1 асист	м-р Наташа Илиевска	7	4,57	4,25	3,57
Дискретни структури 2 асист	м-р Наташа Илиевска	7	4,43	4,8	3,71
Калкулус 1 АСИ	м-р Александра Поповска-Митровиќ	2	4,5	4,5	4,5
Калкулус 1 АСИ	м-р Весна Димитриевска Ристовска	8	5	4,86	4,38
Калкулус 1 ФИНКИ	дем. Весна Киранџиска	12	4,57	4,5	3,83
Калкулус 1 ФИНКИ	асс. м-р. Александра Поповска-Митровиќ	27	4,46	4,59	4,11
Калкулус 1 ФИНКИ	асс. м-р. Весна Димитриева Ристовска	35	4,29	4,37	4,06

Предмет	Соработник	Валидни одговори	Асистентот беше отворен/достапен за студентски прашања	Асистентот беше редовен во термините за консултации	Асистентот беше јасен при презентацијата
Калкулус 2 АСИ	м-р Бильана Тојтовска	8	3,63	3,83	3,71
Калкулус 2 ФИНКИ	дем. Весна Кираџиска	7	4,33	4,25	2,43
Калкулус 2 ФИНКИ	м-р Александра Поповска Митровик	24	4,43	4,4	4
Компјутерски апликации ФИНКИ, ИТ	асс. м-р Панче Рибарски	10	4,33	4,5	4,4
Компјутерски компоненти	м-р Андреја Наумоски	10	3,8	4,75	3,6
Концепти за развој на софтвер	пмл. асс. м-р. Катарина Тројанчанец	9	4,78	4,71	4,67
Концепти за развој на софтвер	дем. м-р. Иван Китановски	6	4,33	4,33	5
Концепти за развој на софтвер	асс. м-р Миле Јованов	16	4,4	4,45	4,31
Концепти за развој на софтвер	помл. асс. м-р. Ѓорѓи Маџаров	14	4,92	4,89	4,79
Концепти за развој на софтвер	кор. м-р. Христина Михајлоска	20	4,65	4,71	4,5
Концепти за развој на софтвер	дем. м-р. Томче Делев	13	4,36	4,36	3,69
Концепти за развој на софтвер	дем. Александар Тенев дипл. ел. инж.	16	3,88	4	3,56
Концепти за развој на софтвер	дем. Емил Станков дипл. инж. инф	23	4,87	4,86	4,78
Математика инфо Математика 1 ИТ	дем. Емил Станков дипл. инж. инф	10	5	4,9	4,9
Математика 1 ИКИ	м-р Александра Поповска Митровик	20	4,63	4,6	4
Математика 2 ИКИ	м-р Александра Поповска Митровик	17	4,47	4,5	4,06
Математика 2 ИТ	дем. Емил Станков дипл. инж. инф	7	5	5	5
Математички методи за информатичари IT	дем. Емил Станков дипл. инж. инф	7	5	5	5

Предмет	Соработник	Валидни одговори	Асистентот беше отворен/достапен за студентски прашања	Асистентот беше редовен во термините за консултации	Асистентот беше јасен при презентацијата
Напреден развој на софтвер	соп. м-р. Христина Михајлоска	20	4,74	4,67	4,35
Напреден развој на софтвер	пмл. асс. м-р. Катарина Тројанчанец	5	4,8	4,75	4,6
Напреден развој на софтвер	дем. Александар Тенев дипл. ел. инж.	13	3,92	3,15	3,75
Напреден развој на софтвер	дем. Весна Киранџиска	9	4,89	4,75	4,56
Напреден развој на софтвер	помл. асс. м-р. Ѓорѓи Маџаров	13	4,15	4,67	4,54
Напреден развој на софтвер	дем. м-р. Томче Делев	8	4,14	4,33	3,38
Напреден развој на софтвер	дем. Александар Тенев дипл. ел. инж.	13	3,92	3,8	3,75
Напреден развој на софтвер	дем. Емил Станков дипл. инж. инф.	23	4,91	4,76	4,78
Објектно и визуелно програмирање	м-р Миле Јованов	15	3,45	3,67	3
Објектно ИКИ ИНФО	дем. Бобан Јоксимовски	7	4,71	4,57	4,14
Објектно ИКИ ИНФО	помл. асс. м-р. Ѓорѓи Маџаров	10	4,3	4,33	4,5
Објектно ИКИ ИНФО	дем. м-р. Томче Делев	10	4,9	4,63	4,7
Основи за програмирање АСИ ИТ	Миле Јованов	14	3,56	4	3
Основи на електротехника 1 ИКИ	м-р Андреја Наумоски	20	3	3,24	2,16
Основи на електротехника 2 ИКИ	м-р Андреја Наумоски	23	2,87	3,22	2
Основи на софтверско	дем. м-р. Иван Китановски	21	4,95	4,59	4,86
Основи на софтверско	асс. м-р Панче Рибарски	7	4,57	4,6	4,14
Основи на софтверско	асс. д-р Смилка Јанеска-Саркањац	17	3,59	4	2,94
Основи на софтверско	дем. Кристина Спировска	12	4,1	4,57	4,25
Основи на софтверско	дем. Александар Тенев дипл. ел. инж.	14	4,81	5	4,14
Основи на софтверско	дем. м-р Томче Делев	7	3,29	3,29	3,57
Основи на софтверско	дем Весна Киранџиска	21	4,76	4,68	4,43
Програмски методологии	дем. Александар Тенев дипл. ел. инж.	4	5	4,75	4
Системска анализа и дизајн	м-р Андреја Наумоски	7	2,33	4,17	3,2
Структурирано ИКИ ИНФО	дем. Бобан Јоксимовски	7	4,86	4,86	3,86
Структурирано ИКИ ИНФО	помл. асс. м-р. Ѓорѓи Маџаров	7	4,43	4,5	4,71
Структурирано ИКИ ИНФО	дем. м-р. Томче Делев	11	4,73	4,7	4,64

Табела 3. Резултати од студентски анкети за квалитет на настава спроведени во текот на зимскиот семестар во академската 2012/2013 година (наставници) (оценување 1-5)

Предмет	Наставник	Валидни одговори	Секое предавање беше добро организирано	Курсот беше интересен	Професорот беше отворен/достапен за студенчески прашања	Професорот беше редовен во термините за консултации	Професорот успеваше да предизвика интерес	Професорот беше јасен при презентацијата
Основи за програмирање АСИ ИТ	вон. проф. д-р Ана Мадевска Богданова	1	5	5	4	5	5	5
Концепти за развој на софтвер	вон. проф. д-р Ана Мадевска Богданова	17	4,12	4,82	4,82	4,19	4,35	4,47
АСП АПС СПА СП	вон. проф. д-р Ана Мадевска Богданова	7	4,14	3,86	4,71	4,71	4,14	4,29
АСП АПС СПА СП	доц. д-р Калајџиски Слободан	3	4,67	3,67	4,67	4	3,67	4,67
АСП АПС СПА СП	вон. проф. Трајковиќ Владимир	2	5	5	5	5	5	5
АСП АПС СПА СП	доц. д-р Анастас Мишев	6	5	4,83	5	5	5	5
Теорија на програмирање	доц. д-р Јакимовски Боро	3	4,33	3,33	5	4,67	4,33	4
Вовед во Интернет ЕТ ИНФО	доц. д-р Дејан Ѓорѓевиќ	7	4,43	4,43	4,71	4,43	4,43	4,71
Концепти за развој на софтвер	доц. д-р Дејан Ѓорѓевиќ	12	3,83	3,83	4,33	3,83	3,17	3,75
Вовед во ИТ АСИ	доц. д-р Дејан Спасов	1	5	3	5	5	3	4
Податочни и компјутерски комуникации	доц. д-р Дејан Спасов	3	2,33	2,67	3	3,33	2	2,67
Менаџмент и маркетинг	вон. проф. д-р Трајанов Димитар	9	4,44	4,33	3,33	3,67	3,75	3,89
Основи на софтверско инженерство	доц. д-р Ѓорѓи Маџаров	37	4,61	4,51	4,81	4,89	4,89	4,95
Интернет АСИ ИТ	доц. д-р Арменски Гоце	0	4,63	4,88	4,88	4,5	4,88	4,88
ИТ системи за учење	доц. д-р Арменски Гоце	8	3,38	4,25	4,75	4,75	4,5	4,63
Податочни и компјутерски комуникации	доц. д-р Мишковски Игор	3	5	5	5	5	5	5
АСП АПС СПА СП	доц. д-р Игор Трајковски	3	3,33	4	3,67	4	3	3,67
Концепти за развој на софтвер	доц. д-р Иван Чорбев	12	4,33	4,42	4,75	4,64	4,75	4,5
Основи на софтверско инженерство	доц. д-р Ивица Димитровски	17	4,47	3,76	4,71	4,47	4,12	4,53
Интерактивни апликации	доц. д-р Димитровски Ивица	9	3,89	4,56	4,56	4,44	4,67	4,89

Предмет	Наставник	Валидни одговори	Секое предавање беше добро организирано	Курсот беше интересен	Професорот беше отворен/достапен за стручни прашања	Професорот беше редовен во термините за консултации	Професорот успеваше да предизвика интерес	Професорот беше јасен при презентацијата
Компјутерски апликации ФИНКИ, ИТ	проф. д-р Катерина Здравкова	4	4,5	4	4,75	4,75	3,75	4,25
Основи на софтверско инженерство	проф. д-р Катерина Здравкова	4	4,75	4,25	5	5	5	4,75
Менаџмент во ИКТ	проф. д-р Антовски Љупчо	3	3,67	4,33	3,67	2,33	4	4
Дискретни структури 1 АСИ	доц. д-р Марија Михова	1	3	1	1	2	1	1
Дискретна математика 1	доц. д-р Марија Михова	30	1,97	2,07	2,57	3,12	1,57	1,69
Податочни и компјутерски комуникации	проф. д-р Гушев Марјан	11	3,91	4,18	4,46	4,5	4,27	4,64
Концепти за развој на софтвер	доц. д-р Невена Ацковска	9	4,11	4,78	4,5	4,56	4,33	4,22
Калкулус 1 АСИ	проф. д-р Смиле Марковски	1	5	4	5	5	3	4
Дискретна математика 1	проф. д-р Смиле Марковски	8	3	2,75	2,75	3,38	3,13	2,13
Логички кола и дискретни автомати	вон. проф. Соња Филиповска	3	5	5	5	5	5	5
Интернет програмирање ИКИ ИНФО	проф. Сузана Лошковска	2	4,5	5	4,5	5	4	4,5
Интерактивни апликации	проф. Сузана Лошковска	2	3	4,5	3	3,5	1,5	2
Калкулус 1 ФИНКИ	вон проф. д-р Верица Бакева	15	4,33	3,8	4,21	4,08	3,86	4,53
Веројатност и статистика	вон. проф. д-р Бакева Верица	2	3,5	2	3,5	3,5	1,5	2
Дискретна математика 1	доц. д-р Весна Димитрова	14	4,5	3,86	4,62	4,58	4,14	4,5
Калкулус 1 ФИНКИ	доц. д-р Весна Димитрова	15	3,93	3,67	4,67	4,64	3,6	3,93
Линеарни трансформации ИКИ Калкулус 3 АСИ	доц. д-р Весна Димитрова	5	4,4	3,4	4,6	4,8	4,2	4,8
Дискретна математика 1	проф. д-р Жанета Попеска	17	4,24	3,65	4,77	4,71	3,88	4,06
Веројатност и статистика	проф. д-р Попеска Жанета	7	2,57	2,29	4,71	4,86	3,57	3

Табела 4. Резултати од студентски анкети за квалитет на настава спроведени во текот на зимскиот семестар во академската 2012/2013 година (соработници) (оценување 1-5)

Предмет	Соработник	Валидни одговори	Асистентот беше отворен/достапен за студентски прашања	Асистентот беше редовен во термините за консултации	Асистентот беше јасен при презентацијата
АСП АПС СПА СП	дем. Кулев Игор	8	4,63	4,43	3,5
АСП АПС СПА СП	асс. м-р Костоска Магдалена	13	5	5	5
Веројатност и статистика	асс. м-р Тојтовска Биљана	6	3,83	3,67	3
Вовед во Интернет ЕТ ИНФО	Александар Тенев	7	4,29	4,5	4,29
Дискретна математика 1	Асистент м-р Билјана Тојтовска	11	4,27	4,18	4,3
Дискретна математика 1	дем. Бојан Илијоски	12	4,55	4,5	3,92
Дискретна математика 1	дем. Драган Шахпаски	10	3,2	2,9	2,2
Дискретна математика 1	Асистент м-р Наташа Илиевска	35	3,71	4,12	2,91
Интерактивни апликации	дем. м-р Китановски Иван		4,89	4,89	4,89
Интерактивни апликации	помл. асс. м-р Тројачанец Катарина	2	5	4,5	4,5
Интернет АСИ ИТ	асс. д-р Ристов Сашко		4,38	4,5	2,75
Интернет програмирање ИКИ ИНФО	дем. м-р Китановски Иван	2	5	5	5
Калкулус 1 АСИ	помл. асс. м-р Граматиков Сашо	3	5	5	5
Калкулус 1 АСИ	дем. Весна Киранџиска	1	5	5	5
Калкулус 1 ФИНКИ	асис. М-р Александра Поповска Митровиќ	16	4,73	4,69	4,56
Калкулус 1 ФИНКИ	дем. Кристина Спировска	11	4,63	4,7	3,18
Калкулус 1 ФИНКИ	асис. М-р Весна Димитриевска Ристовска	19	4,47	4,71	3,89
Калкулус 1 ФИНКИ	дем. Весна Киранџиска	4	4,75	5	5
Компјутерски апликации ФИНКИ, ИТ	Панче Рибарски	4	5	5	5
Концепти за развој на софтвер	Александар Тенев	12	4,83	4,73	4,09
Концепти за развој на софтвер	Емил Станков	19	4,79	4,61	4,84
Концепти за развој на софтвер	Миле Јованов	12	4,42	4,18	4,25
Концепти за развој на софтвер	Томче Делев	7	4,29	4,57	4
Линеарни трансформации ИКИ Калкулус 3 АСИ	асс. м-р Димитриевска Ристовска Весна	6	5	4,83	3,83
Менаџмент и маркетинг	асс. д-р Саркањац Смилка	10	4,7	4,6	4,6
Основи за програмирање АСИ ИТ	Миле Јованов	1	4	4	4

Предмет	Соработник	Валидни одговори	Асистентот беше отворен/достапен за студентски прашања	Асистентот беше редовен во термините за консултации	Асистентот беше јасен при презентацијата
Основи на софтверско инженерство	Александар Тенев	10	4,3	4,4	3,67
Основи на софтверско инженерство	дем. м-р Китановски Иван	23	4,7	4,71	4,52
Основи на софтверско инженерство	Катерина Тројачанец	3	3,33	3,67	4
Основи на софтверско инженерство	дем. Кристина Спировска	9	4,11	4,29	3,44
Основи на софтверско инженерство	Панче Рибарски	12	4,25	4,83	4,58
Податочни и компјутерски комуникации	дем. м-р Богојеска Александра	3	4,67	4,67	5
Податочни и компјутерски комуникации	асс. м-р Каневче Александра	9	4,78	4,78	4,78
Податочни и компјутерски комуникации	асс. д-р Ристов Сашко	5	4,2	4,2	3,6
Професионални вештини	М-р Катерина Видова	20	4,11	4	3,47
Професионални вештини	М-р Розита Лабудовик	38	3,46	3,6	3,37
Теорија на програмирање	дем. Спировска Кристина	2	5	5	3,5
Теорија на програмирање	дем. Весна Кираџиска	1	4	5	4
Формални јазици и автомати	Миле Јованов	8	4,25	4,25	4,25
Формални Јазици ИКИ	м-р Александра Каневче	1	4	5	5

Табела 5. Резултати од студентски анкети за квалитет на настава спроведени во текот на летниот семестар во академската 2012/2013 година (наставници) (оценување 5-10)

Предмет	Наставник	Запишани студенти	Валидни одговори	Подготвеност на професорот за предавањата:	Квалитет на изведувањето на наставата (начин на изложување на материјалот, побудување интерес) - Професор	Редовност во термините за предавања и радионачално искористување на времето (Професор):	Професорот беше редовен во термините за консултации:	Професорот беше отворен/достапен за студентски прашања:
Дискретна математика 2	д-р Весна Димитрова	177	6	8,17	7,67	8,00	7,50	8,25
Дискретна математика 2	д-р Дејан Спасов	113	3	9,00	9,33	9,33	-	9,00
Дискретна математика 2	д-р Жанета Попеска	113	12	8,67	7,92	9,25	10,00	9,73
Дискретна математика 2	д-р Марија Михова	277	16	7,63	6,81	8,44	8,00	7,93
Архитектура и организација на компјутери ФИНКИ	д-р Горан Велинов	97	13	7,64	7,45	8,60	8,38	8,14
Архитектура и организација на компјутери ФИНКИ	д-р Дејан Спасов	295	30	7,21	6,31	7,58	8,38	8,14
Архитектура и организација на компјутери ФИНКИ	д-р Љупчо Антовски	240	24	8,33	8,21	7,79	8,80	8,38
Архитектура и организација на компјутери ФИНКИ	д-р Марјан Гушев	121	11	9,18	8,91	8,73	7,33	9,50
Напреден развој на софтвер	д-р Ана Мадевска Богданова	118	9	9,33	9,44	8,00	10,00	10,00
Напреден развој на софтвер	д-р Дејан Ѓорѓевиќ	116	8	9,50	7,88	9,25	9,20	9,00
Напреден развој на софтвер	д-р Иван Чорбев	284	17	9,67	9,13	9,00	9,00	9,53
Напреден развој на софтвер	д-р Невена Ацковска	115	9	9,56	8,78	9,56	9,75	9,78
Анализа на бизнис и софтверски потреби	д-р Ѓорѓи Маџаров	59	13	9,62	9,31	9,77	9,30	9,23
Бази на податоци	д-р Данчо Давчев	49	10	7,38	6,10	8,70	8,25	7,29
Бази на податоци	д-р Маргита Кон Поповска	144	21	7,74	7,00	8,21	8,22	8,20
Бази на податоци 1	д-р Данчо Давчев	60	8	5,88	5,25	7,29	7,50	6,60
Безжични и мобилни системи	д-р Анастас Мишев	25	4	10,00	9,75	10,00	9,75	9,75
Бизнис и менаџмент системи	д-р Смиљка Саркањац	159	21	9,48	9,19	9,38	9,78	9,76
Веб дизајн - ИТ	д-р Гоце Арменски	29	5	9,00	9,20	7,50	9,00	9,40
Веб Дизајн - ФИНКИ	д-р Гоце Арменски	102	1	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Веб Дизајн - ФИНКИ	д-р Драган Михајлов	163	2	9,00	7,50	8,50	-	8,00
Веб Дизајн - ФИНКИ	д-р Иван Чорбев	154	13	9,45	9,09	9,23	9,38	9,09
Вештачка интелигенција	д-р Соња Гиевска	61	5	9,25	9,25	9,50	10,00	9,33
Вештачка интелигенција	д-р Катерина Здравкова	58	10	9,40	9,20	9,60	9,29	9,50

<b>Предмет</b>	<b>Наставник</b>	<b>Запишани студенти</b>	<b>Валидни одговори</b>	<b>Подготвеност на професорот за предавањата:</b>	<b>Квалитет на изведувањето на наставата (начин на изложување на материјалот, побудување интерес) - Професор</b>	<b>Редовност во термините за предавања и рационално искористување на времето (Професор):</b>	<b>Професорот беше редовен во термините за консултации:</b>	<b>Професорот беше отворен/достапен за студентски прашања:</b>
Визуелно програмирање - ИКИ	д-р Дејан Ѓорѓевиќ	73	9	9,33	8,33	9,00	9,33	9,25
Визуелно програмирање - ФИНКИ	д-р Ѓорѓи Маџаров	82	16	9,81	9,63	9,73	10,00	9,71
Алгоритми (Алгоритми и сложеност)	д-р Марија Михова	64	3	8,50	6,67	9,50	10,00	10,00
Дискретна математика за ИКИ	д-р Жанета Попеска	90	14	8,71	8,00	8,23	6,50	8,83
Дискретна математика ИНФО	д-р Игор Трајковски	50	12	9,25	9,25	9,00	8,83	9,36
Дискретни структури 2	д-р Жанета Попеска	45	4	9,50	9,25	9,50	10,00	9,00
Дискретни структури 3	д-р Жанета Попеска	44	5	9,20	8,75	9,00	8,75	9,00
Интернет програмирање	д-р Сузана Лошковска	36	7	8,86	8,57	9,43	9,60	9,29
Калкулус 2	д-р Верица Бакева	147	7	9,57	9,00	9,86	8,00	8,80
Калкулус 2	д-р Весна Димитрова	170	15	9,29	8,86	9,64	9,00	9,64
Калкулус 2	д-р Смиле Марковски	171	17	9,41	8,94	9,67	9,33	9,13
Компјутерска графика	д-р Маргита Кон Поповска	106	8	8,75	7,00	8,88	9,13	9,00
Компјутерска електроника 1	д-р Ласко Баснарков	71	3	8,00	7,00	8,00	9,00	9,00
Компјутерски архитектури	д-р Соња Филипоска	95	17	9,88	9,76	9,65	9,11	9,63
Компјутерски компоненти	д-р Коста Митрески	193	7	7,71	7,71	8,43	8,75	7,17
Компјутерски компоненти и периферии	д-р Коста Митрески	56	5	7,20	6,20	5,80	5,00	6,75
Концепти на информатичко општество	д-р Горан Велинов	47	9	6,33	6,11	6,33	6,00	7,00
Кориснички интерфејси	д-р Сузана Лошковска	123	14	6,54	5,50	8,08	7,29	7,11
Криптографија	д-р Весна Димитрова	8	2	9,50	9,00	9,50	10,00	9,50
Математика 2 - ИКИ	д-р Верица Бакева	105	13	9,25	8,42	9,42	7,83	8,00
Математика 2 - ИТ	д-р Смиле Марковски	70	10	9,60	8,90	9,70	9,88	9,89
Математички методи за информатичари	д-р Смиле Марковски	47	8	9,00	8,57	9,14	9,00	9,86
Медиуми и комуникации	д-р Владимир Трајковиќ	42	6	9,67	9,50	9,83	10,00	10,00
Надежност на системи	д-р Соња Филипоска	26	1	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Напредни алгоритми	д-р Игор Трајковски	22	4	9,50	9,50	9,25	10,00	9,75
Објектно и визуелно програмирање	д-р Ана Мадевска Богданова	106	1	9,00	9,00	8,00	-	-

<b>Предмет</b>	<b>Наставник</b>	<b>Запишани студенти</b>	<b>Валидни одговори</b>	<b>Подготвеност на професорот за предавањата:</b>	<b>Квалитет на изведувањето на наставата (начин на изложување на материјалот, побудување интерес) - Професор</b>	<b>Редовност во термините за предавања и рационално искористување на времето (Професор);</b>	<b>Професорот беше редовен во термините за консултации;</b>	<b>Професорот беше отворен/достапен за студентски прашања;</b>
Објектно ориентирано програмирање - ИКИ	д-р Ивица Димитровски	76	11	8,73	8,09	9,36	9,29	9,27
Објектно ориентирано програмирање - ИНФО	д-р Драган Михајлов	33	1	9,00	9,00	8,00	-	10,00
Оперативни системи	д-р Боро Јакимовски	92	5	8,80	7,60	9,00	8,00	9,00
Оперативни системи	д-р Игор Милковски	74	3	10,00	9,33	10,00	9,50	10,00
Оперативни системи	д-р Невена Ацковска	71	5	9,25	8,75	9,33	9,00	9,33
Основи на електротехника 2	д-р Коста Митрески	80	2	7,00	7,00	7,00	5,00	7,00
Основи на компјутерска графика	д-р Драган Михајлов	50	1	10,00	10,00	10,00	-	10,00
Основи на теорија на информации	д-р Верица Бакева	12	2	10,00	9,00	10,00	9,50	10,00
Програмски методологии	д-р Иван Чорбев	48	2	8,50	9,00	8,50	10,00	10,00
Софтверско инженерство	д-р Боро Јакимовски	61	1	9,00	10,00	-	-	-
Софтверско инженерство	д-р Катерина Здравкова	60	3	9,67	9,67	-	-	-
Физика 2	д-р Ласко Баснарков	87	10	9,60	9,40	9,60	9,71	9,78
WAN мрежи	д-р Љупчо Коцарев	54	10	9,00	8,30	9,40	8,33	9,33
WAN мрежи	д-р Милковски Игор	52	12	8,64	8,08	8,67	7,17	9,09
Алгоритми за анализа на податоци	д-р Андреа Кулаков	6	3	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Бази на податоци 2	д-р Слободан Калајџиски	45	4	9,25	8,25	9,50	9,67	10,00
Безбедност и криптографија	д-р Весна Димитрова	24	9	9,86	9,29	9,71	9,83	8,89
Безжични и мобилни технологии	д-р Љупчо Антовски	39	1	9,00	10,00	9,00	-	10,00
Безжични компјутерски мрежи	д-р Соња Филипоска	95	4	10,00	10,00	10,00	9,67	10,00
Безжични мрежи	д-р Анастас Мишев	28	19	9,74	9,39	9,50	9,86	9,68
Виртуелна реалност	д-р Сузана Лошковска	19	5	9,60	9,20	10,00	10,00	10,00
Дизајн на образован софтвер	д-р Гоце Арменски	34	2	9,00	9,00	8,50	7,50	9,00
Информациони системи	д-р Данчо Давчев	43	1	9,00	8,00	8,00	-	-
Информациони системи	д-р Слободан Калајџиски	50	9	9,38	8,88	9,63	10,00	9,83
Квалитет на софтвер и тестирање	д-р Анастас Мишев	50	9	9,89	9,22	9,56	10,00	10,00
Компајлери	д-р Марија Михова	56	8	7,88	7,25	7,75	8,75	8,20
Компјутерска анимација	д-р Драган Михајлов	35	1	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Кориснички интерфејси	д-р Сузана Лошковска	123	9	8,78	7,33	9,22	8,50	8,50

<b>Предмет</b>	<b>Наставник</b>	<b>Запишани студенти</b>	<b>Валидни одговори</b>	<b>Подготвеност на професорот за предавањата:</b>	<b>Квалитет на изведувањето на наставата (начин на изложување на материјалот, побудување интерес) - Професор</b>	<b>Редовност во термините за предавања и рационално искористување на времето (Професор):</b>	<b>Професорот беше редовен во термините за консултации:</b>	<b>Професорот беше отворен/достапен за студентски прашања:</b>
Методика на наставата по информатика	д-р Ана Мадевска Богданова	10	4	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Микропроцесорски системи	д-р Игор Мишковски	111	14	8,29	7,93	8,71	10,00	8,89
Мобилни информациони системи	д-р Владимир Трајковиќ	18	5	9,20	9,80	9,80	10,00	10,00
Објектно-ориентирана анализа и дизајн	д-р Слободан Калајџиски	46	9	9,89	9,44	10,00	10,00	9,86
Основи на интелигентни системи	д-р Катерина Здравкова	73	26	9,54	9,00	9,81	9,94	9,84
Паралелно и дистрибуирано процесирање	д-р Марјан Гушев	11	2	9,50	10,00	9,00	10,00	10,00
Податочно рударење	д-р Андреа Кулаков	28	7	9,00	8,14	8,71	8,67	10,00
Податочно рударство	д-р Жанета Попеска	21	5	9,40	9,20	10,00	10,00	10,00
Препознавање на облици	д-р Дејан Ѓорѓевиќ	6	5	10,00	9,80	9,80	9,50	10,00
Системски софтвер	д-р Димитар Трајанов	133	11	8,90	8,50	8,50	7,20	8,78
Системски софтвер	д-р Игор Мишковски	109	7	9,14	8,86	9,71	10,00	9,00
Теорија на информации	д-р Верица Бакева	47	9	9,22	7,89	9,11	9,00	8,56

Табела 6. Резултати од студентски анкети за квалитет на настава спроведени во текот на летниот семестар во академската 2012/2013 година (соработници) (оценување 5-10)

Предмет	Соработник	Запишани студенти	Валидни одговори	Подготвеност на асистентот за вежбите:	Квалитет на изведувањето на наставата (научн и изложувanje на материјалот, побудување интересец) - Асистент	Редовност во термините за вежби и рационално искористување на времето (Асистент)	Асистентот беше редовен во термините за консултации:	Асистентот беше отворен/достапен за студентски прашања:
Дискретна математика 2	Бојан Илијоски	177	7	8,57	8,43	9,14	9,00	8,86
Дискретна математика 2	Драган Шахпаски	113	5	6,00	5,80	7,80	-	8,67
Дискретна математика 2	Кристина Спировска	113	11	8,70	8,70	9,00	9,14	9,33
Дискретна математика 2	м-р Билјана Тојтовска	277	6	8,00	7,60	8,20	6,00	7,80
Дискретна математика 2	м-р Наташа Илиевска	227	8	8,25	8,00	8,63	7,50	7,83
Архитектура и организација на компјутери ФИНКИ	д-р Сашко Ристов	97	27	7,76	7,68	8,63	8,42	9,40
Архитектура и организација на компјутери ФИНКИ	м-р Александра Каневче	295	32	8,81	8,39	8,93	8,75	8,71
Архитектура и организација на компјутери ФИНКИ	м-р Игор Кулев	240	14	8,79	8,36	9,36	9,50	9,08
Архитектура и организација на компјутери ФИНКИ	м-р Сашо Граматиков	121	5	9,33	8,67	9,33	9,00	9,50
Напреден развој на софтвер	Александар Тенев	118	9	8,78	8,11	8,67	7,50	9,43
Напреден развој на софтвер	Весна Киранџиска	116	7	9,50	9,67	9,83	10,00	10,00
Напреден развој на софтвер	Кристина Спировска	284	3	9,33	9,00	9,33	10,00	10,00
Напреден развој на софтвер	м-р Катерина Тројачанец	115	4	9,25	8,00	10,00	10,00	9,25
Напреден развој на софтвер	м-р Томче Делев	115	18	9,39	9,00	9,33	9,36	9,00
Напреден развој на софтвер	м-р Христина Михајлоска	116	2	10,00	10,00	10,00	9,00	9,50
Бази на податоци	м-р Вангел Ајановски	49	21	7,40	6,81	7,79	8,22	8,13
Бази на податоци	м-р Георгија Мирчева	144	10	9,20	8,40	9,60	9,89	9,60
Бази на податоци 1	м-р Георгија Мирчева	60	8	8,25	7,63	8,38	9,57	9,00
Безжични и мобилни системи	м-р Милош Јовановик	25	4	10,00	10,00	10,00	9,75	10,00

Предмет	Соработник	Запишани студенти	Валидни одговори	Подготвеност на асистентот за вежбите:	Квалитет на изведувањето на наставата (начин на изложување на материјалот, подобдување интерес) – Асистент	Редовност во термините за вежби и рационално искористување на времето (Асистент)	Асистентот беше редовен во термините за консултации:	Асистентот беше отворен/достапен за студентски прашања:
Веб дизајн - ИТ	м-р Иван Китановски	29	5	9,20	9,60	9,80	9,67	9,75
Веб Дизајн - ФИНКИ	м-р Бобан Јоксимовски	102	3	8,67	8,33	9,00	-	9,00
Веб Дизајн - ФИНКИ	м-р Иван Китановски	163	13	9,25	9,27	9,23	9,30	9,18
Вештачка интелигенција	м-р Кире Триводалиев	61	9	9,00	8,89	9,11	8,67	9,11
Вештачка интелигенција	м-р Петре Ламески	58	6	6,50	7,00	7,50	8,67	8,50
Визуелно програмирање - ИКИ	м-р Томче Делев	73	9	9,22	8,67	9,11	9,33	9,25
Визуелно програмирање - ФИНКИ	м-р Томче Делев	82	16	9,19	9,13	9,20	9,45	9,29
Алгоритми (Алгоритми и сложеност)	Бојан Илијоски	64	3	8,50	9,50	9,50	10,00	9,50
Дискретна математика за ИКИ	Илинка Ивановска	90	14	8,43	8,21	9,00	8,00	9,00
Дискретна математика ИНФО	д-р Игор Трајковски	50	12	8,92	9,08	8,91	9,11	9,36
Дискретни структури 2	м-р Наташа Илиевска	45	4	7,50	5,75	8,00	10,00	8,00
Дискретни структури 3	Илинка Ивановска	44	5	7,20	6,75	8,00	8,67	8,75
Интернет програмирање	м-р Катерина Тројачанец	36	7	9,00	8,86	9,43	10,00	9,57
Калкулус 2	Весна Киранџиска	147	4	9,75	9,00	9,00	10,00	9,50
Калкулус 2	м-р Александра Поповска Митровиќ	170	12	9,50	8,92	9,17	8,75	9,22
Калкулус 2	м-р Билјана Тојтовска	171	15	8,93	8,71	9,07	9,25	9,00
Калкулус 2	м-р Ефтим Здравевски	171	8	6,38	6,86	8,71	8,50	8,71
Компјутерска графика	м-р Вангел Ајановски	106	8	7,00	6,33	8,50	8,17	7,33
Компјутерска електроника 1	м-р Петре Ламески	71	3	6,33	6,00	6,67	8,00	8,00
Компјутерски архитектури	м-р Сашо Граматиков	95	17	9,24	9,06	9,53	9,64	9,35
Компјутерски компоненти	д-р Андреја Наумоски	193	7	8,14	7,86	8,43	8,75	8,17
Компјутерски компоненти и периферии	д-р Андреја Наумоски	56	5	8,00	7,20	7,80	8,00	7,50
Концепти на информатичко општество	м-р Владимир Здравески	47	9	8,56	8,78	8,56	8,83	7,86
Кориснички интерфејси	м-р Иван Китановски	123	14	9,50	9,14	9,07	9,71	9,07
Криптографија	м-р Христина Михајлоска	8	2	6,50	6,00	7,50	6,50	6,00

<b>Предмет</b>	<b>Соработник</b>	<b>Запишани студенти</b>	<b>Валидни одговори</b>	<b>Подготвеност на асистентот за вежбите:</b>	<b>Квалитет на изведувањето на наставата (начин на изложување на материјалот, побудување интересот) - Асистент</b>	<b>Редовност во термините за вежби и рационално искористување на времето (Асистент)</b>	<b>Асистентот беше редовен во термините за консулатации:</b>	<b>Асистентот беше отворен/достапен за студентски прашања:</b>
Математика 2 - ИКИ	м-р Александра Поповска Митровик	105	13	7,50	7,00	7,82	7,57	7,60
Математика 2 - ИТ	Емил Станков	70	10	10,00	9,80	9,90	10,00	10,00
Математички методи за информатичари	Емил Станков	47	8	9,88	9,38	9,50	9,86	9,88
Надежност на системи	м-р Александра Богојеска	26	1	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Напредни алгоритми	м-р Игор Кулев	22	4	9,75	9,50	9,50	10,00	9,75
Објектно и визуелно програмирање	м-р Миле Јованов	106	1	9,00	8,00	9,00	-	-
Објектно ориентирано програмирање - ИКИ	м-р Катерина Тројачанец	76	11	8,18	7,91	9,27	9,29	9,36
Објектно ориентирано програмирање - ИНФО	м-р Бобан Јоксимовски	33	1	10,00	10,00	9,00	9,00	10,00
Оперативни системи	Драган Шахпаски	92	3	8,33	8,00	8,00	6,00	9,00
Оперативни системи	м-р Ристе Стојанов	74	6	8,60	8,20	8,50	9,33	9,40
Оперативни системи	м-р Христина Михајлоска	71	4	8,75	8,25	9,00	9,50	9,33
Основи на електротехника 2	д-р Андреја Наумоски	80	2	6,50	6,50	7,00	5,00	7,00
Основи на компјутерска графика	м-р Бобан Јоксимовски	50	1	10,00	7,00	10,00	-	10,00
Основи на теорија на информации	м-р Александра Поповска Митровик	12	2	10,00	9,50	10,00	9,50	10,00
Програмски методологии	Александар Тенев	48	2	9,00	9,50	10,00	9,00	9,50
Софтверско инженерство	Боро Јакимовски	61	1	10,00	10,00	-	-	-
Софтверско инженерство	Методи Мицев	60	2	10,00	9,50	-	-	-
Физика 2	д-р Ласко Баснарков	87	10	9,10	9,10	9,80	9,71	9,78
WAN мрежи	м-р Александра Богојеска	54	11	8,09	7,55	8,73	8,43	8,67
WAN мрежи	м-р Александра Каневче	52	11	8,55	7,91	9,27	8,75	8,36
Алгоритми за анализа на податоци	м-р Ефтим Здравевски	6	3	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Бази на податоци 2	м-р Кире Триводалиев	45	4	9,25	9,25	9,50	9,00	9,75
Безбедност и криптографија	м-р Христина Михајлоска	24	9	9,13	9,14	9,57	9,83	9,13
Безжични и мобилни технологии	Јаневска Елена	39	1	9,00	9,00	9,00	10,00	9,00
Безжични компјутерски мрежи	м-р Милош Јовановик	95	4	9,75	8,75	9,50	10,00	8,25
Безжични мрежи	д-р Сашко Ристов	28	19	9,42	9,16	9,53	9,85	9,58

<b>Предмет</b>	<b>Соработник</b>	<b>Запишани студенти</b>	<b>Валидни одговори</b>	<b>Подготвеност на асистентот за вежбите:</b>	<b>Квалитет на изведувањето на наставата (начин на изложување на материјалот, побудување интересот) - Асистент</b>	<b>Редовност во термините за вежби и рационално искористување на времето (Асистент)</b>	<b>Асистентот беше редовен во термините за консултации:</b>	<b>Асистентот беше отворен/достапен за студентски прашања:</b>
Виртуелна реалност	м-р Катерина Тројачанец	19	5	10,00	9,80	10,00	10,00	10,00
Дизајн на образовен софтвер	Кристина Колик	34	2	8,50	8,50	8,00	8,00	10,00
Информациони системи	Илинка Ивановска	43	2	9,00	8,50	10,00	-	10,00
Информациони системи	м-р Кире Триводалиев	50	8	9,38	8,63	9,38	9,00	9,71
Квалитет на софтвер и тестирање	м-р Христина Михајлоска	50	9	8,78	8,89	9,22	9,17	9,33
Компајлери	м-р Миле Јованов	56	8	8,57	8,38	8,50	9,00	8,50
Компјутерска анимација	м-р Бобан Јоксимовски	35	1	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Кориснички интерфејси	м-р Иван Китановски	123	9	9,67	9,67	9,89	9,75	9,67
Методика на наставата по информатика	м-р Миле Јованов	10	4	9,50	9,50	9,50	10,00	10,00
Микропроцесорски системи	м-р Владимир Здравески	111	14	7,86	7,14	8,00	9,57	8,67
Мобилни информациони системи	м-р Петре Ламески	18	5	8,20	7,80	9,80	10,00	10,00
Објектно-ориентирана анализа и дизајн	Илинка Ивановска	46	9	8,89	8,78	9,56	10,00	9,63
Основи на интелигентни системи	Емил Станков	73	26	9,73	9,50	9,58	9,67	9,76
Паралелно и дистрибуирано процесирање	д-р Сашко Ристов	11	2	9,50	10,00	9,50	10,00	10,00
Податочно рударење	м-р Георгија Мирчева	28	7	9,71	8,71	9,43	10,00	10,00
Податочно рударство	м-р Магдалена Костоска	21	5	9,80	9,20	10,00	10,00	10,00
Системски софтвер	м-р Владимир Здравески	133	10	7,33	6,60	8,00	9,00	8,50
Системски софтвер	м-р Милош Јовановик	109	8	9,75	9,38	9,75	10,00	9,29
Теорија на информации	м-р Александра Поповска Митровик	47	9	9,11	8,22	9,22	9,00	8,78

Табела 7. Резултати од студентски анкети со одзив поголем од 30% за квалитет на настава спроведени во текот на зимскиот семестар во академската 2013/2014 година (наставници) (оценување 5-10)

Предмет	Наставник	Запишани	Одговарале	Подготовченост за предавањата/вежбите	Квалитет на изведувачкото наставувања ( начин на изложување на материјалот)	Редовност на часовите и рацionalното искористување на времето	Достапност за консултации и комуникација	Однос кон студентот	Обезбеденост на соодветен материјал за учење и полагање на предметот	Усогласеност на вежбите (аудиториски и лабораториски) со предавањата и нивна вредничка дополночност	Корисност од изведените лабораториски вежби	Објективност при оценувањето и начин на реализација на испитот	Барања што се поставуваат пред студентите (колоквиум, програми и друго) и техника
Логичко и функционално програмирање	Игор Трајковски	14	10	9,40	9,20	9,40	8,80	9,20	9,40	9,50	9,20	9,40	8,90
Менаџмент и маркетинг (ФИНКИ)	Смилка Јанеска Саркњац	308	236	9,53	9,44	9,38	9,31	9,58	9,46	9,46	8,56	9,50	9,06
Менаџмент на информациони системи	Данчо Давчев	165	152	7,63	7,10	7,97	7,32	7,89	8,02	8,14	7,57	8,61	8,44
Менаџмент на информациони системи	Горан Велинов	94	72	6,65	6,56	7,38	6,50	7,10	6,51	6,99	6,85	7,32	7,49
Системи на знаење	Андреа Кулаков	57	50	8,96	8,72	9,02	8,56	9,10	8,83	8,69	8,04	9,02	8,59
ИТ системи за учење	Гоце Арменски	75	47	8,91	8,83	8,47	8,53	9,09	8,68	8,70	8,42	9,13	8,80
Интернет програмирање	Гоце Арменски	123	105	9,42	9,25	9,24	9,16	9,41	8,91	8,93	8,94	8,90	8,54
Интернет технологии	Марјан Гушев	2	1	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Дизајн и архитектура на софтвер	Љупчо Антовски	19	18	8,83	8,39	8,61	8,06	8,67	9,17	9,56	9,56	9,63	9,19
Микрокомпјутерски системи	Сашко Ристов	1	1	8,00	8,00	10,00	9,00	9,00	8,00	9,00	9,00	7,00	9,00
Концепти за развој на софтвер	Иван Чорбев	163	106	8,84	8,76	8,83	8,68	8,74	8,45	8,61	8,46	8,14	8,23
Концепти за развој на софтвер	Дејан Ѓорѓевиќ	43	33	8,79	8,39	8,67	8,44	8,22	8,09	8,53	8,59	7,97	8,03
Концепти за развој на софтвер	Ана Мадевска Богданова	104	68	8,85	8,72	8,93	8,84	9,06	8,04	8,62	8,97	8,56	7,94
Концепти за развој на софтвер	Ивица Димитровски	1	1	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	6,00	8,00
Основи на софтверско инженерство	Катерина Здравкова	5	2	7,50	7,00	7,50	8,00	7,50	8,00	7,00	7,50	8,50	8,00
Основи на софтверско инженерство	Ивица Димитровски	5	3	9,00	9,00	8,33	9,00	9,00	9,00	8,33	8,67	9,00	7,67
Основи на софтверско инженерство	Ѓорѓи Маџаров	3	1	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

<b>Предмет</b>	<b>Наставник</b>	<b>Запишани</b>	<b>Одговарале</b>	<b>Подготовченост за предавањата/вежбите</b>	<b>Кеалигет на изведувањето на наставата ( начин на изложување на материјалот)</b>	<b>Редовност на часовите и рационално искористување на времето</b>	<b>Достапност за консултации и комуникација</b>	<b>Однос кон студентот</b>	<b>Обезбеденост на соодветен материјал за учење и поплаќање на предметот</b>	<b>Усогласеност на вежбите (аудиторски и лабораториски) со предавањата и нивна апликациска дополнителност</b>	<b>Корисност од изведените лабораториски вежби</b>	<b>Објективност при оценувањето и начин на реализација на испитот</b>	<b>Барања што се поставуваат пред студентите (колоквиум, програми и друго) и техника</b>
Дискретна математика 1	Весна Димитрова	45	36	8,83	8,64	9,03	8,91	8,97	8,44	8,53	7,24	8,38	8,06
Дискретна математика 1	Смиле Марковски	105	65	8,05	7,78	8,26	7,30	8,08	7,89	8,03	7,15	7,39	7,46
Дискретна математика 1	Марија Михова	36	24	8,08	8,13	8,61	8,00	8,00	8,65	8,74	7,59	7,41	7,50
Дискретна математика 1	Жанета Попеска	44	24	8,38	8,21	9,00	8,65	8,78	8,39	8,65	7,05	8,05	7,95
Дискретна математика 1	Боро Јакимовски	32	24	8,29	8,21	8,26	8,09	8,52	7,96	7,96	7,04	7,87	7,61
Професионални вештини	Татијана Котева Мојсова	16	8	8,00	7,63	8,00	7,13	7,50	7,38	8,00	7,33	8,50	7,67
Калкулус 1	Весна Димитрова	53	30	9,07	8,87	9,07	9,17	9,23	8,43	8,57	7,17	8,27	8,03
Калкулус 1	Смиле Марковски	48	33	8,85	8,97	9,18	8,48	8,79	8,18	8,64	7,16	8,09	7,63
Калкулус 1	Верица Бакева	40	31	8,35	8,06	8,39	8,10	7,80	7,67	8,00	6,97	7,50	7,70
Калкулус 1	Весна Димитриевска Ристова	54	37	8,46	8,36	8,37	8,00	8,29	7,94	8,26	7,10	7,77	8,03
Вовед во интернет (ET)	Дејан Ѓорѓевиќ	61	33	8,45	8,45	8,72	8,35	8,03	8,73	8,60	8,86	8,69	8,55
Алгоритми и податочни структури	Владимир Трајковиќ	196	191	9,35	9,23	9,29	9,06	9,34	8,91	9,17	8,98	8,85	8,51
Алгоритми и податочни структури	Анастас Мишев	71	61	8,97	8,84	8,98	8,60	8,79	8,54	8,69	8,41	8,30	8,29
Алгоритми и податочни структури	Ана Мадевска Богданова	3	1	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	10,00	10,00	9,00
Алгоритми и податочни структури	Игор Трајковски	45	43	8,86	8,56	9,19	8,83	9,14	9,10	8,86	9,10	8,93	8,57
Податочни и компјутерски комуникации	Марјан Гушев	106	82	9,48	9,38	9,38	8,98	9,51	8,96	9,03	8,85	8,78	8,58
Податочни и компјутерски комуникации	Дејан Спасов	245	232	8,01	7,53	8,32	8,16	8,39	8,17	8,32	7,95	8,26	8,23
Податочни и компјутерски комуникации	Игор Мишковски	136	102	8,90	8,79	9,04	8,51	8,75	8,58	8,63	8,07	8,39	8,31
Веројатност и статистика	Жанета Попеска	148	144	8,82	8,47	9,01	8,92	8,97	8,19	8,19	6,52	8,04	7,65
Веројатност и статистика	Верица Бакева	97	94	9,01	8,45	8,93	8,42	8,00	7,89	7,92	6,42	7,59	7,55
Криптографија	Љупчо Коцарев	7	7	9,71	9,71	9,57	9,50	10,00	10,00	10,00	9,83	10,00	9,83

<b>Предмет</b>	<b>Наставник</b>	<b>Запишани</b>	<b>Одговарале</b>	<b>Подготовченост за предавањата/вежбите</b>	<b>Квалитет на изведувањето на наставата ( начин на изложување на материјалот)</b>	<b>Редовност на часовите и рационално искористување на времето</b>	<b>Достатност за консултации и комуникација</b>	<b>Однос кон студентот</b>	<b>Обезбеденост на соодветен материјал за учење и поплатче на предметот</b>	<b>Усогласеност на вежбите (аудиторски и лабораториски) со предавањата и нивна апликациска дополнителност</b>	<b>Корисност од изведените лабораториски вежби</b>	<b>Објективност при оценувањето и начин на реализација на испитот</b>	<b>Барања што се поставуваат пред студентите (колоквиум, програми и друго) и техника</b>
Управување со техничка подршка	Анастас Мишев	53	48	9,38	9,33	9,50	9,42	9,54	8,94	8,98	8,30	8,96	8,87
Дистрибуирани оперативни системи	Владимир Трајковиќ	1	1	10,00	10,00	9,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Дистрибуирани оперативни системи	Боро Јакимовски	1	1	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Интерактивни апликации	Сузана Лошковска	309	285	8,26	7,81	8,44	8,14	8,00	7,88	7,78	8,11	7,67	7,85
Интерактивни апликации	Ивица Димитровски	124	90	8,53	8,37	8,61	8,55	8,67	7,94	8,35	8,19	7,55	7,67
Теорија на програмирање	Марија Михова	24	22	7,95	7,64	8,55	8,05	7,77	8,27	8,59	7,55	8,14	8,00
Напредно програмирање	Ѓорѓи Маџаров	149	133	9,73	9,76	9,71	9,44	9,48	9,65	9,64	9,69	9,22	9,03
Системски софтвер	Боро Јакимовски	13	13	9,54	9,31	8,92	8,85	9,62	8,92	9,00	8,92	9,42	9,17
Мултимедиски системи	Данчо Давчев	16	12	8,33	7,58	8,83	8,33	9,33	8,83	9,17	8,58	9,00	8,58
Структурно програмирање	Иван Чорбев	219	182	9,30	9,23	9,07	9,01	9,31	8,85	9,24	8,90	8,81	8,48
Структурно програмирање	Дејан Ѓорѓевиќ	125	100	9,24	8,82	9,24	8,92	9,00	8,73	8,98	8,81	8,83	8,35
Структурно програмирање	Невена Ацковска	59	32	9,66	9,56	9,47	9,25	9,47	9,19	9,47	8,87	9,19	8,71
Структурно програмирање	Ана Мадевска Богданова	176	160	9,28	9,18	8,84	9,13	9,31	8,87	9,17	9,07	9,00	8,56
Структурно програмирање	Ивица Димитровски	99	63	9,43	9,11	9,37	9,33	9,52	9,08	9,05	8,83	8,79	8,45
Вовед во информатика	Коста Митрески	99	67	8,61	8,15	8,94	7,60	8,95	8,94	8,74	8,88	8,95	8,35
Вовед во информатика	Катерина Здравкова	150	126	9,29	8,96	9,37	9,20	9,29	9,26	8,88	8,94	9,11	8,73
Вовед во информатика	Ивица Димитровски	230	203	9,22	9,05	9,33	9,01	9,39	9,10	9,05	9,09	8,98	8,76
Вовед во информатика	Ѓорѓи Маџаров	111	91	9,71	9,60	9,66	9,14	9,62	9,23	9,42	9,02	9,10	8,85

Предмет	Наставник	Запишани	Одговорале	Подотврност за предавањата/вежбите	Квалитет на изведувањето на наставата (начин на преподавање/изложување на материјалот)	Редовност на часовите и рационално искористување на времето	Достапност за консултации и комуникација	Соднос кон студентот	Обезбеденост на соодветен материјал за учење и поплагаше на предметот	Усогласеност на вежбите (аудиториски и лабораториски) со предавањата и нивна вредност/исполнителност	Корисност от изведените лабораториски вежби	Објективност при црнувањето и начин на реализација на испитот	Барања што се поставуваат пред студентите (колоквиум, програми и друго) и тешка
Дискретна математика 1	Весна Димитрова	75	65	9,29	9,09	9,28	9,13	9,52	8,98	9,14	7,83	9,02	8,49
Дискретна математика 1	Смиле Марковски	141	115	8,64	8,43	8,99	7,98	8,69	8,55	8,97	8,28	8,51	8,10
Дискретна математика 1	Марија Михова	81	64	7,78	7,39	8,41	8,54	8,10	8,21	8,78	7,50	8,24	8,13
Дискретна математика 1	Жанета Попеска	113	91	9,38	9,14	9,57	9,29	9,30	9,15	9,35	8,48	8,79	8,67
Дискретна математика 1	Боро Јакимовски	84	84	8,31	7,88	8,36	7,87	8,60	8,30	8,71	7,82	8,37	8,31
Дискретна математика 1	Дејан Спасов	81	47	8,30	8,13	9,04	8,70	9,09	8,94	9,23	8,33	8,51	8,66
Калкулус 1	Весна Димитрова	83	83	9,24	9,02	9,35	9,12	9,48	8,38	8,62	7,51	8,65	8,70
Калкулус 1	Смиле Марковски	128	97	9,55	9,21	9,54	9,00	9,27	8,77	9,05	7,70	8,38	8,05
Калкулус 1	Верица Бакева	67	58	9,34	9,17	9,39	8,51	8,54	8,25	8,79	6,98	8,14	8,11
Калкулус 1	Весна Димитриевска Ристова	178	133	8,69	8,18	8,97	8,89	9,06	8,22	8,61	7,02	8,12	7,84
Професионални вештини	Ласко Баснарков	226	180	9,10	9,00	9,34	9,32	9,59	9,13	9,34	8,89	9,23	9,13
Професионални вештини	Сашко Ристов	46	31	8,52	8,10	8,77	8,67	8,83	8,43	9,03	8,37	8,37	8,81
Професионални вештини	Татијана Котева Мојсова	244	214	8,26	7,98	8,16	7,63	8,36	8,09	8,19	7,53	7,82	8,01
Вовед во интернет	Дејан Ѓорѓевиќ	145	123	8,99	8,83	9,13	8,69	8,68	8,82	8,92	9,17	8,62	8,48
Вовед во интернет	Дејан Спасов	56	33	8,45	8,55	9,21	8,70	9,39	8,97	9,09	9,03	8,85	8,61
Вовед во интернет	Ѓорѓи Маџаров	48	32	9,53	9,44	9,25	9,22	9,47	9,19	9,69	9,63	9,00	9,00
Логички кола и дискретни автомати	Игор Мишковски	30	19	8,32	7,58	8,42	8,47	7,89	7,42	7,22	6,33	7,35	7,12
Математика 1	Весна Димитриевска Ристова	46	23	9,83	9,57	9,70	9,83	9,78	9,83	9,73	8,77	9,82	9,32
Основи на електрични кола	Коста Митрески	72	47	8,17	8,00	8,49	7,79	9,04	8,87	8,96	8,52	8,61	8,64

<b>Предмет</b>	<b>Наставник</b>	<b>Запишани</b>	<b>Одговарале</b>	<b>Подготовченост за предавањата/вежбите</b>	<b>Кеалигт на изведувањето на наставата ( начин на изложување на материјалот)</b>	<b>Редовност на часовите и рационално искористување на времето</b>	<b>Достапност за консултации и комуникација</b>	<b>Однос кон студентот</b>	<b>Обезбеденост на соодветен материјал за учење и поплатање на предметот</b>	<b>Усогласеност на вежбите (аудиторски и лабораториски) со предавањата и нивна апликациска дополнителност</b>	<b>Корисност од изведените лабораториски вежби</b>	<b>Објективност при оценувањето и начин на реализација на испитот</b>	<b>Барања што се поставуваат пред студентите (колоквиум, програми и друго) и техника на оценување</b>
Физика	Ласко Баснарков	71	45	9,51	9,38	9,69	9,44	9,78	9,22	9,64	8,80	9,55	9,09
Веб програмирање	Димитар Трајанов	5	2	8,50	8,50	9,00	8,00	9,50	8,00	9,50	9,00	9,00	9,00
Проектен менаџмент	Вангел Фуштиќ	15	11	8,91	8,18	8,55	8,09	8,91	9,64	9,09	8,00	9,09	8,82
Нуклеарни централи	Антон Чаушевски	43	32	9,66	9,63	9,63	9,84	9,88	9,84	9,83	9,59	9,85	9,56
Енергетска ефикасност и околина	Антон Чаушевски	12	6	8,50	8,67	8,50	9,33	9,50	8,83	8,83	8,40	8,60	8,60
Основи на електротехника 1	Коста Митрески	16	8	8,63	8,00	8,50	8,63	9,50	9,00	8,88	8,63	8,88	9,00
Вовед во Интернет	Ѓорѓи Маџаров	10	4	8,50	8,25	8,50	8,50	8,25	8,25	8,00	8,00	8,25	9,00
Системска анализа и дизајн	Коста Митрески	3	1	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Структурирано програмирање	Ивица Димитровски	43	22	9,36	8,95	9,36	9,19	9,00	9,05	9,29	9,40	8,50	8,70
Алгоритми и структури на податоци	Слободан Калајџиски	157	113	9,02	8,73	9,23	9,04	9,21	8,70	8,87	8,65	8,29	8,28
Интернет програмирање	Сузана Лошковска	81	66	8,64	8,09	9,23	8,47	8,15	8,70	8,88	8,67	8,39	8,37
Логички кола и дискретни автомати	Игор Мишковски	83	66	9,45	9,15	9,42	9,46	9,35	9,06	8,91	8,68	9,02	8,63
Логичко и функционално програмирање	Игор Трајковски	40	22	9,09	9,05	9,05	8,14	9,19	9,00	9,24	8,24	8,86	8,71
Моделирање и симулација	Ласко Баснарков	3	3	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	9,67
Објектно ориентирани системи	Слободан Калајџиски	34	33	9,58	9,52	9,61	9,55	9,73	9,39	9,64	9,22	9,22	8,88
Формални јазици	Марија Михова	6	2	9,00	9,50	9,50	8,50	9,00	10,00	9,00	7,50	7,50	10,00
Дистрибуирани компјутерски системи	Владимир Трајковиќ	150	126	9,67	9,54	9,62	9,42	9,62	9,44	9,46	9,23	9,62	9,18
Микропроцесорски системи	Сашко Ристов	3	1	10,00	9,00	10,00	10,00	10,00	9,00	10,00	10,00	10,00	9,00
Бази на податоци	Данчо Давчев	103	89	7,81	7,48	8,38	7,84	8,07	8,64	8,51	8,40	8,99	8,60
Веб дизајн	Иван Чорбев	29	17	9,53	9,47	9,47	8,94	9,35	9,29	9,00	9,00	8,82	7,65
Веб дизајн	Драган Михајлов	122	109	8,64	8,43	8,96	8,23	8,90	9,03	9,07	9,21	9,00	8,77

<b>Предмет</b>	<b>Наставник</b>	<b>Запишани</b>	<b>Одговарале</b>	<b>Подготовченост за предавањата/вежбите</b>	<b>Кеалигет на изведувањето на наставата ( начин на изложување на материјалот)</b>	<b>Редовност на часовите и рационално искористување на времето</b>	<b>Достапност за консултации и комуникација</b>	<b>Однос кон студентот</b>	<b>Обезбеденост на соодветен материјал за учење и поплаќање на предметот</b>	<b>Усогласеност на вежбите (аудиторски и лабораториски) со предавањата и нивна апликациска дополнителност</b>	<b>Корисност од изведените лабораториски вежби</b>	<b>Објективност при оценувањето и начин на реализација на испитот</b>	<b>Барања што се поставуваат пред студентите (колоквиум, програми и друго) и техника</b>	
Вештачка интелигенција	Владимир Трајковиќ	84	69	9,61	9,49	9,65	9,58	9,57	9,35	9,09	8,92	8,14	8,88	8,67
Вештачка интелигенција	Андреа Кулаков	76	62	9,34	9,11	9,51	9,00	9,39	9,03	8,91	8,89	8,34	8,59	8,57
Вовед во роботика	Андреа Кулаков	30	25	9,80	9,56	9,76	9,84	9,84	9,84	9,72	8,96	9,84	9,40	
E-бизнес архитектура и дизајн	Гоце Арменски	9	3	9,67	9,67	9,00	9,00	9,00	9,67	9,33	8,00	8,50	8,50	
Експертни системи	Андреа Кулаков	11	9	7,67	7,22	7,78	8,25	9,13	8,00	7,38	6,63	8,25	6,88	
Компјутерски мрежи	Игор Мишковски	165	124	9,15	8,87	9,21	9,09	9,06	8,91	8,89	8,89	8,34	8,59	8,57
Машинска интелигенција и учење	Љупчо Коцарев	26	19	9,53	9,37	9,53	9,26	9,89	9,53	9,32	9,28	9,72	9,17	
Мрежни оперативни системи	Анастас Мишев	44	38	9,37	9,18	9,26	9,37	9,71	9,26	9,21	9,11	9,44	8,89	
Мрежно програмирање	Димитар Трајанов	87	82	9,23	9,05	9,10	8,96	9,60	8,94	8,79	8,54	9,29	8,78	
Пресметување со високи перформанси	Марјан Гушев	8	7	8,29	8,57	8,86	8,29	9,00	8,43	8,00	8,14	8,00	8,86	
Веб базирани системи	Димитар Трајанов	96	86	9,12	9,00	9,10	8,85	9,60	8,83	9,07	8,55	9,41	9,08	
Програмирање на специјални ефекти и видео игри	Сузана Лошковска	67	61	8,51	8,25	9,07	8,51	8,49	8,88	8,50	8,45	8,56	8,87	
Програмски практикум	Иван Чорбев	235	199	9,29	9,10	9,07	9,10	9,41	9,06	9,19	9,11	8,75	8,26	
Современи процесорски архитектури	Аристотел Тентов	3	2	10,00	8,50	8,00	9,50	8,50	8,00	8,00	8,50	8,50	8,50	
Математика 1	Весна Димитриевска Ристова	79	46	8,72	8,65	8,73	8,98	9,04	8,49	8,64	7,29	8,11	8,42	
Физика 1	Ласко Баснарков	26	13	9,69	9,38	9,69	9,33	9,75	9,25	9,67	8,58	9,17	9,08	
Линеарни трансформации	Весна Димитрова	71	63	9,08	8,75	9,19	9,20	9,38	8,93	9,19	7,57	8,83	8,59	
Веројатност и статистика	Верица Бакева	88	71	9,51	9,15	9,55	8,49	8,36	9,16	8,77	6,72	7,66	7,88	
Статистичка обработка на податоци	Билјана Начевска Настановска	18	16	9,88	9,63	9,75	10,00	9,88	9,56	9,75	9,56	9,81	9,38	
Дизајн и моделирање на телекомуникациски мрежи	Тони Јаневски	8	6	9,67	9,50	9,17	9,67	9,67	9,83	9,67	8,67	9,67	9,00	

<b>Предмет</b>	<b>Наставник</b>	<b>Запишани</b>	<b>Одговарале</b>	<b>Подготовченост за предавањата/вежбите</b>	<b>Квалитет на изведувањето на наставата ( начин на изложување на материјалот)</b>	<b>Редовност на часовите и рационално искористување на времето</b>	<b>Достапност за консултации и комуникација</b>	<b>Однос кон студентот</b>	<b>Обезбеденост на соодветен материјал за учење и пополнување на предметот</b>	<b>Усогласеност на вежбите (аудиторски и лабораториски) со предавањата и нивна апликациска дополнителност</b>	<b>Корисност од изведените лабораториски вежби</b>	<b>Објективност при оценувањето и начин на реализирање на испитот</b>	<b>Барања што се поставуваат пред студентите (колоквиум, програми и друго) и техника</b>
Англиски јазик	Розита Петринска	12	6	9,67	9,17	9,83	8,50	9,67	8,50	9,17	8,60	8,80	9,00
Анализа на софтверски потреби	Љупчо Антовски	22	15	8,60	8,20	7,80	8,40	8,53	8,47	8,67	8,47	9,20	8,20
Безбедност и криптографија	Љупчо Коцарев	1	1	8,00	8,00	7,00	8,00	10,00	10,00	9,00	-	-	-
Менаџмент во ИКТ	Љупчо Антовски	30	17	8,35	8,47	8,47	8,06	8,35	8,12	8,31	8,15	7,77	8,31
Менаџмент во ИКТ	Горан Велинов	20	12	7,75	7,42	7,67	7,00	8,18	7,18	7,40	7,11	7,56	7,44
Бази на податоци	Маргита Кон Поповска	117	47	8,70	8,32	9,04	9,49	8,96	8,81	9,00	8,69	8,84	8,49
Бази на податоци 2	Горан Велинов	9	4	8,00	7,50	7,25	8,00	8,50	8,50	8,00	8,50	9,00	8,50
Дигитализација и Е-презентација	Вангел Ајановски	7	4	8,75	8,50	9,50	9,75	9,75	8,25	8,75	7,67	9,33	9,33
Дискретни структури 1	Жанета Попеска	22	9	8,67	8,22	8,56	8,00	8,67	8,00	8,56	6,14	7,86	8,29
Дискретни структури 1	Дејан Спасов	4	2	8,00	8,50	10,00	7,50	8,50	7,50	7,50	5,00	7,00	9,00
Е-бизнес	Гоце Арменски	29	12	9,42	9,25	9,00	9,00	9,33	9,00	9,17	9,00	9,27	9,18
Формални јазици и автомати	Марија Михова	51	21	7,67	7,62	8,67	8,14	7,95	7,76	8,67	7,81	8,33	8,19
Интеракција човек компјутер	Невена Ацковска	50	28	9,32	9,21	9,11	8,79	8,93	9,46	9,29	8,81	9,26	9,15
Елементарна веројатност	Верица Бакева	1	1	9,00	8,00	9,00	10,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	10,00
Интернет	Гоце Арменски	36	22	9,45	9,09	9,09	8,64	9,23	8,45	8,91	9,18	8,91	8,09
Мобилни веб сервиси	Владимир Трајковиќ	1	1	10,00	10,00	10,00	9,00	10,00	10,00	10,00	10,00	9,00	8,00
Анализа и дизајн на информациони системи	Слободан Калајџиски	1	1	9,00	8,00	8,00	10,00	10,00	10,00	9,00	9,00	9,00	7,00
Интернет технологии	Марјан Гушев	35	15	9,27	8,80	8,93	8,07	9,07	8,57	9,00	9,00	9,38	8,92
Податочни и компјутерски комуникации	Сашко Ристов	46	16	9,00	8,69	8,81	9,06	9,06	8,94	9,06	9,13	8,80	8,93
Калкулус 1	Весна Димитриевска Ристова	35	11	8,45	8,09	9,00	8,82	8,18	7,09	8,18	7,00	7,36	8,82
Калкулус 3	Весна Димитрова	31	13	9,54	9,15	9,38	9,15	9,62	9,00	9,62	8,18	9,00	8,80

<b>Предмет</b>	<b>Наставник</b>	<b>Запишани</b>	<b>Одговарале</b>	<b>Подготовченост за предавањата/вежбите</b>	<b>Кеалигет на изведувањето на наставата ( начин на изложување на материјалот)</b>	<b>Редовност на часовите и рацонално искористување на времето</b>	<b>Достатност за консултации и комуникација</b>	<b>Однос кон студентот</b>	<b>Обезбеденост на соодветен материјал за учење и поплатче на предметот</b>	<b>Усогласеност на вежбите (аудиторски и лабораториски) со предавањата и нивна апликациска дополнителност</b>	<b>Корисност од изведените лабораториски вежби</b>	<b>Објективност при оценувањето и начин на реализацирање на испитот</b>	<b>Барања што се поставуваат пред студентите (колоквиум, програми и друго) и техника</b>
Компјутерски мрежи	Сашко Ристов	44	23	9,83	9,78	9,70	9,59	9,76	9,43	9,43	9,50	9,40	9,15
Конструкција на софтвер	Вангел Ајановски	20	15	9,13	8,67	8,73	8,87	8,40	8,80	8,53	8,36	8,86	9,14
Математика 1	Весна Димитриевска Ристова	32	10	8,70	8,30	8,90	8,33	8,78	8,44	8,56	8,11	8,22	8,11
Мрежни и дистрибуирани оперативни системи	Боро Јакимовски	39	12	9,25	9,08	8,92	8,83	9,25	9,00	9,08	9,00	9,00	8,33
Микропроцесори и микроконтролери	Сашко Ристов	29	10	9,40	9,10	9,20	9,30	9,40	9,20	9,11	9,44	9,00	9,38
Моделирање и симулација со визуелизација	Ласко Баснарков	1	1	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Мултимедијални технологии	Марија Михова	26	13	8,08	7,69	8,31	8,46	8,31	8,77	8,62	7,69	8,00	8,23
Основи на програмирање	Невена Ацковска	40	17	9,29	9,18	9,41	8,47	8,82	8,82	9,00	9,13	8,47	8,73
Професионална етика	Катерина Здравкова	55	28	9,64	9,54	9,61	9,71	9,68	9,61	9,58	9,13	9,13	8,83
Структури на податоци	Ана Мадевска Богданова	80	38	9,29	9,18	9,42	9,29	9,45	8,76	9,18	8,92	9,00	8,61
Системски софтвер	Боро Јакимовски	23	11	9,45	9,09	9,27	8,91	9,36	9,18	9,09	9,09	9,27	9,00
Веб дизајн	Иван Чорбев	12	10	9,10	9,10	9,20	9,10	9,40	9,20	9,20	8,70	9,00	8,60
Веројатност и статистика	Верица Бакева	48	18	8,78	8,28	8,78	8,11	8,11	8,33	8,61	7,61	8,50	7,61

Табела 8. Резултати од студентски анкети со одзив помал од 30% за квалитет на настава спроведени во текот на зимскиот семестар во академската 2013/2014 година (наставници) (оценување 5-10)

Предмет	Наставник	Запишани	Одговарале	Подготвеност за предавањата/вежбите	Квалитет на изведувањето на наставата (начин на изложување и на материјалот)	Редовност на часовите и рачунаролот искористување на времето	Достапност за консултации и комуникација	Однос кон студентот	Обезбеденост на соодветен материјал за учење и полагање на предметот	Усогласеност на вежбите (аудиториски и лабораториски) со предавањата и нивна вредноска/полесност	Корисност од изведените лабораториски вежби	Објективност при оценувањето и начин на реализација на испитот	Барања што се поставуваат пред студентите колоквиум, програми и друго) и техника
е-Бизнис	Гоце Арменски	4	1	6,00	6,00	7,00	5,00	5,00	5,00	6,00	5,00	6,00	6,00
Концепти за развој на софтвер	Невена Ацковска	8	2	9,00	9,00	9,50	8,50	9,00	8,00	9,00	9,00	8,00	8,50
Дискретна математика 1	Дејан Спасов	10	2	9,00	9,00	9,50	8,50	9,50	8,00	8,00	8,50	8,50	8,50
Англиски јазик 1	Розита Петринска	7	1	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Нумерички методи	Весна Димитрова	18	2	8,00	8,00	8,00	8,00	8,50	9,00	9,00	9,00	7,50	8,50
Дискретни структури 1	Марија Михова	15	3	8,67	7,33	8,33	8,00	8,00	7,67	9,00	7,33	8,33	8,33
Мултимедија	Марија Михова	6	1	9,00	10,00	9,00	8,00	10,00	9,00	9,00	8,00	9,00	7,00
Компјутерски апликации	Катерина Здравкова	7	2	10,00	10,00	10,00	9,50	9,50	10,00	9,50	9,00	9,00	10,00
Информатички практикум	Ана Мадевска Богданова	8	2	9,50	10,00	9,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Веројатност	Верица Бакева	4	1	8,00	8,00	5,00	9,00	8,00	10,00	8,00	5,00	10,00	9,00
Структури на податоци и алгоритми	Ана Мадевска Богданова	24	6	9,33	8,83	9,40	9,40	9,20	9,00	9,40	9,20	8,60	8,80

Табела 9. Резултати од студентски анкети за квалитет на настава спроведени во текот на зимскиот семестар во академската 2013/2014 година (соработници) (оценување 5-10)

Предмет	Соработник	Одговорале	Подготвеност за предавањата/вежбите	Квалитет на изведувачкото наставувачко ( начин на изложување на материјалот )	Редовност на часовите и рагионално искористување на времето	Достапност за консултации и комуникација	Однос кон студентот	Обврзаност на содветен материјал за учење и полагање на предметот	Усогласеност на вежбите (аудиториски и лабораториски) со предавањата и нивна временска координираност	Корисност од изведените лабораториски вежби	Објективност при оценувањето и начин на реализације на испитот	Барања што се поставуваат пред студентите колоквиум, програми и друго) и техника на испитот
Логичко и функционално програмирање	Ефтијм Здравевски	9	9,33	9,11	9,33	9,11	9,44	9,56	9,67	9,33	9,56	8,89
Менаџмент и маркетинг (ФИНКИ)	Смилка Јанеска Саркњац	233	9,48	9,37	9,34	9,32	9,58	9,43	9,45	8,60	9,48	9,11
Менаџмент на информациони системи	Георгина Мирчева	136	8,27	8,01	8,73	8,79	8,55	8,28	8,38	8,05	8,60	8,42
Менаџмент на информациони системи	Ќире Триводалиев	49	9,04	9,08	9,18	8,77	8,90	8,71	8,35	7,65	8,50	8,21
Системи на знаење	Ефтијм Здравевски	47	8,85	8,66	9,06	9,02	9,14	8,95	8,71	8,17	9,15	8,59
ИТ системи за учење	Бојан Илиоски	32	8,97	8,87	9,10	9,45	9,57	8,90	8,83	8,90	9,20	9,07
Интернет програмирање	Иван Китановски	79	9,44	9,30	9,49	9,35	9,46	9,18	9,13	9,30	9,09	8,76
Интернет програмирање	Катарина Тројачанец	2	7,00	7,00	6,50	7,00	7,00	7,00	5,50	7,00	7,00	7,00
Дизајн и архитектура на софтвер	Магдалена Костоска	18	9,44	9,39	9,72	9,56	9,78	9,67	9,72	9,72	9,78	9,11
Концепти за развој на софтвер	Бобан Јоксимоски	11	9,45	9,45	9,36	9,36	9,36	8,91	9,45	9,45	9,00	8,70
Концепти за развој на софтвер	Катарина Тројачанец	24	8,25	8,21	8,42	8,61	8,41	7,55	8,27	8,18	7,27	7,73
Концепти за развој на софтвер	Александар Тенев	28	8,14	8,07	8,37	8,44	7,85	7,81	8,93	9,04	7,93	7,48
Концепти за развој на софтвер	Весна Киранџиска	8	9,88	9,63	9,86	10,00	10,00	10,00	9,71	9,71	9,00	9,71
Концепти за развој на софтвер	Емил Станков	27	9,19	9,26	9,19	8,96	9,19	8,37	8,85	8,89	8,44	8,04
Концепти за развој на софтвер	Томче Делев	32	8,72	8,25	8,66	8,44	7,84	8,03	8,00	8,56	7,55	7,87
Концепти за развој на софтвер	Кристина Спировска	16	9,06	8,94	8,81	9,06	8,63	8,50	8,69	8,63	8,38	8,50
Концепти за развој на софтвер	Миле Јованов	10	7,70	7,20	8,50	7,40	6,80	7,40	8,20	8,60	7,30	7,00
Основи на софтверско инженерство	Иван Китановски	1	5,00	5,00	7,00	7,00	6,00	8,00	5,00	7,00	8,00	8,00
Основи на софтверско инженерство	Катарина Тројачанец	1	10,00	9,00	9,00	9,00	9,00	8,00	8,00	9,00	9,00	-
Основи на софтверско инженерство	Панче Рибарски	2	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

<b>Предмет</b>	<b>Соработник</b>	<b>Одговорале</b>	<b>Подготовност за предаванета/вежбите</b>	<b>Квалитет на изведуващото на наставата (нани на изложуващъ на материјалот)</b>	<b>Редовност на часовите и рационално искористуване на времето</b>	<b>Достапност за консултации и комуникация</b>	<b>Однос кон студентот</b>	<b>Обаетелност на соодветен материјала за ученъ и полагане на предметот</b>	<b>Усогласеност на вежбите (аудиторски и лабораториски) со предаваната и нивна временска координираност</b>	<b>Корисност од изведените лабораториски вежби</b>	<b>Обективност при оценяването и начин на реализиране на испитот</b>	<b>Барања што се поставуваат пред студентите (колокум, програми и друго) и техника на испитот</b>
Дискретна математика 1	Илинка Ивановска	3	8,00	8,33	8,67	9,00	9,33	8,67	8,67	7,67	8,00	8,00
Дискретна математика 1	Наташа Илиевска	17	8,00	8,00	8,65	7,88	7,59	7,59	8,29	6,50	7,29	7,57
Дискретна математика 1	Билјана Тојтовска	22	8,77	8,68	8,86	8,68	8,32	8,50	8,55	7,11	7,94	7,61
Дискретна математика 1	Драган Шахпаски	1	9,00	8,00	9,00	10,00	10,00	9,00	9,00	10,00	9,00	9,00
Дискретна математика 1	Бојан Илиоски	50	8,74	8,52	8,88	8,88	9,09	8,35	8,50	7,20	8,00	7,76
Дискретна математика 1	Милош Јовановик	8	9,63	9,25	9,75	9,50	9,50	8,63	8,25	6,43	9,29	8,14
Дискретна математика 1	Ристе Стојанов	1	6,00	8,00	7,00	9,00	8,00	8,00	8,00	6,00	8,00	8,00
Дискретна математика 1	Владимир Здравески	1	8,00	7,00	8,00	8,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Професионални вештини	Татијана Котева Мојсова	7	8,14	7,86	8,29	7,14	7,43	7,43	8,33	7,40	8,40	7,80
Калкулус 1	Весна Кираџиска	20	9,25	9,25	9,35	9,26	9,47	8,68	9,11	7,79	8,53	8,63
Калкулус 1	Ефтим Здравевски	4	6,50	6,50	6,75	6,75	6,75	6,00	6,25	5,75	6,50	5,75
Калкулус 1	Андреја Наумоски	3	7,67	8,67	8,33	9,33	9,67	8,00	7,00	8,00	8,33	7,67
Калкулус 1	Весна Димитриевска Ристова	10	8,90	8,20	9,00	9,00	8,60	7,70	8,60	7,20	8,00	7,90
Калкулус 1	Александра Поповска Митровик	35	9,06	8,83	9,11	8,89	8,85	8,41	8,44	7,18	8,09	7,97
Калкулус 1	Кристина Спировска	5	8,00	7,60	7,80	7,75	8,50	6,25	7,50	5,50	6,50	5,50
Калкулус 1	Сашо Граматиков	3	7,67	7,33	8,33	7,00	7,33	8,00	7,67	5,33	7,67	7,33
Вовед во интернет (ET)	Александар Тенев	16	8,44	8,75	8,94	8,56	8,40	8,80	9,33	9,20	9,07	8,93
Алгоритми и податочни структури	Христина Михајлоска	43	8,88	8,40	8,81	9,33	9,58	8,88	8,74	9,14	8,86	8,36
Алгоритми и податочни структури	Илинка Ивановска	58	8,31	8,02	9,03	9,16	9,10	8,57	8,88	8,93	8,74	8,36
Алгоритми и податочни структури	Игор Кулев	115	8,70	8,15	8,97	8,86	8,75	8,71	9,05	9,06	8,83	8,43
Алгоритми и податочни структури	Магдалена Костоска	69	9,36	9,16	9,35	9,24	9,48	8,78	8,98	8,91	8,69	8,60

<b>Предмет</b>	<b>Соработник</b>	<b>Одговорале</b>	<b>Подготовеност за предавањата/вежбите</b>	<b>Квалитет на изведувањето на наставата (нани на изложување на материјалот)</b>	<b>Редовност на часовите и рационално испористување на времето</b>	<b>Достапност за консултации и комуникација</b>	<b>Однос кон студентот</b>	<b>Овластеност на соодветен материјал за учење и поплатне на предметот</b>	<b>Усогласеност на вежбите (аудиториски и пабораториски) со предаваната и нивна временска координираност</b>	<b>Корисност од изведените лабораториски вежби</b>	<b>Објективност при оценувањето и начин на реализација на испитот</b>	<b>Барања што се поставуваат пред студентите (колокум, програми и друго) и техника на испитот</b>
Податочни и компјутерски комуникации	Александра Каневче	121	9,30	9,18	9,30	9,12	9,00	8,86	8,62	8,26	8,81	8,62
Податочни и компјутерски комуникации	Сашко Ристов	25	8,76	8,54	8,83	8,63	8,58	8,42	8,22	7,70	8,23	8,09
Податочни и компјутерски комуникации	Ристе Стојанов	51	9,39	9,34	9,36	9,48	9,54	8,94	8,90	8,48	8,88	8,57
Податочни и компјутерски комуникации	Владимир Здравески	25	9,36	9,56	9,36	9,24	9,60	9,20	9,08	8,36	9,20	8,68
Податочни и компјутерски комуникации	Александра Богојеска	175	8,77	8,72	9,05	8,93	8,91	8,65	8,66	8,33	8,60	8,44
Веројатност и статистика	Наташа Илиевска	25	9,28	8,56	9,08	8,92	8,72	8,44	7,64	6,40	8,00	7,68
Веројатност и статистика	Александра Поповска Митровќ	83	8,66	8,36	8,79	8,59	8,62	7,70	7,76	6,40	7,70	7,46
Веројатност и статистика	Билјана Тојтовска	100	8,95	8,63	8,92	8,74	8,14	8,07	8,29	6,66	7,54	7,48
Криптографија	Александра Богојеска	7	9,57	9,57	9,50	9,83	10,00	10,00	10,00	9,83	10,00	9,83
Управување со техничка подршка	Владимир Здравески	48	9,29	9,19	9,40	9,53	9,46	8,87	8,98	8,20	8,82	8,89
Дистрибуирани оперативни системи	Петре Ламески	1	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Интерактивни апликации	Иван Китановски	209	9,32	9,08	9,16	9,07	9,29	8,26	8,42	8,83	7,87	7,95
Интерактивни апликации	Катарина Тројачанец	93	7,54	7,26	7,96	8,46	8,37	7,15	7,17	7,99	7,10	7,31
Теорија на програмирање	Александра Каневче	19	9,32	8,95	9,37	8,89	9,16	8,68	9,00	7,79	8,95	8,63
Напредно програмирање	Томче Делев	132	9,60	9,47	9,63	9,28	8,97	9,44	9,60	9,71	9,04	8,93
Мултимедиски системи	Игор Кулев	10	9,50	9,40	9,80	9,90	9,90	9,30	9,50	9,20	9,33	8,89
Структурно програмирање	Бобан Јоксимоски	68	9,28	9,15	9,51	9,06	9,47	8,97	9,18	8,99	8,88	8,40
Структурно програмирање	Христина Михајлоска	73	9,30	9,08	9,31	9,21	9,27	8,86	9,20	8,65	8,72	8,16
Структурно програмирање	Катарина Тројачанец	110	8,75	8,50	8,55	8,76	9,07	8,68	8,72	8,50	8,42	8,28
Структурно програмирање	Александар Тенев	51	8,82	8,57	9,22	8,98	9,06	9,06	9,31	9,29	9,23	8,96
Структурно програмирање	Емил Станков	44	9,50	9,32	9,51	9,37	9,44	8,95	9,31	9,19	9,17	8,69
Структурно програмирање	Томче Делев	70	9,49	9,19	9,52	9,12	9,05	8,86	9,14	9,03	8,86	8,52
Структурно програмирање	Миле Јованов	52	8,79	8,17	8,85	8,38	7,73	8,83	9,40	9,25	8,71	8,75

Предмет	Соработник	Одговорале	Подотврност за предавањата/вежбите	Квалитет на изведувањето на наставата (начин на запокување на материјалот)	Редовност на часовите и рационално искористување на времето	Достапност за консултации и комуникација	Соднос кон студентот	Обезбеденост на соодветен материјал за учење и полагање на предметот	Усогласеност на вежбите (аудиториски и пабораториски) со предавањата и нивна временска координираност	Корисност од изведените пабораториски вежби	Објективност при оценувањето и начин на реализирање на испитот	Барања што се поставуваат пред студентите (колоквиум, програми и друго) и тешка на испитот
Вовед во информатика	Иван Китановски	91	9,18	9,20	9,34	8,92	9,45	8,99	9,06	9,03	8,78	8,61
Вовед во информатика	Александар Тенев	100	8,34	8,22	8,87	8,76	8,77	8,77	8,79	9,00	8,82	8,45
Вовед во информатика	Andreja Naumoski	63	8,10	8,05	8,90	8,69	8,71	8,40	8,79	8,79	8,79	8,48
Вовед во информатика	Панче Рибарски	112	8,06	7,75	8,04	8,16	8,17	8,06	8,43	8,77	8,39	8,30
Дискретна математика 1	Илинка Ивановска	34	7,74	7,03	8,53	8,45	8,70	8,44	8,84	7,12	8,38	8,16
Дискретна математика 1	Наташа Илиевска	101	8,19	7,52	8,55	8,09	8,05	8,03	8,40	7,16	8,00	7,81
Дискретна математика 1	Билјана Тојтовска	44	9,75	9,50	9,39	9,52	9,30	9,43	9,43	9,05	9,03	8,97
Дискретна математика 1	Бојан Илиоски	112	9,52	9,38	9,63	9,40	9,60	9,12	9,36	8,49	8,91	8,37
Дискретна математика 1	Милош Јовановик	36	9,83	9,69	9,72	9,47	9,86	9,33	9,64	8,39	9,36	8,82
Дискретна математика 1	Ристе Стојанов	19	9,00	8,74	9,11	8,63	9,21	8,84	9,06	8,38	8,62	8,46
Дискретна математика 1	Владимир Здравески	42	9,48	9,38	9,60	9,21	9,79	9,29	9,44	8,50	8,65	8,67
Калкулус 1	Весна Киранџиска	100	9,03	8,73	9,38	9,28	9,31	8,33	8,72	7,18	8,42	8,45
Калкулус 1	Петре Ламески	34	7,68	7,68	8,24	8,45	8,79	7,55	8,24	7,58	8,28	8,31
Калкулус 1	Ефтим Здравевски	19	7,74	7,26	8,37	8,37	8,84	7,79	7,95	6,68	7,84	7,39
Калкулус 1	Andreja Naumoski	63	6,05	6,35	7,86	7,92	8,15	7,62	8,27	7,16	7,81	7,46
Калкулус 1	Весна Димитриевска Ристова	13	9,38	8,85	9,08	9,08	9,00	8,38	8,54	7,62	8,50	8,00
Калкулус 1	Александра Поповска Митровик	86	9,47	9,16	9,15	9,20	9,41	8,62	8,82	6,80	8,53	7,94
Калкулус 1	Сашо Граматиков	19	8,84	8,42	9,06	8,89	8,67	8,11	8,11	7,67	8,17	8,50
Професионални вештини	Татијана Котева Мојсова	192	8,15	7,97	8,12	7,57	8,28	7,92	8,15	7,43	7,86	8,01
Вовед во интернет	Александар Тенев	82	8,18	8,02	8,74	8,76	8,79	8,86	9,11	9,29	8,73	8,64
Вовед во интернет	Сашо Граматиков	86	9,17	8,95	9,31	9,01	9,13	8,89	8,94	9,33	8,78	8,54
Логички кола и дискретни автомати	Сашо Граматиков	19	8,42	6,95	8,42	8,26	6,58	7,37	7,17	6,06	7,35	7,24

Предмет	Соработник	Одговорале	Подготовеност за предаванета/вежбите	Квалитет на изведуващото на наставата (нани на изложување на материјалот)	Редовност на часовите и рационално испористуване на времето	Достапност за консултации и комуникација	Однос кон студентот	Обаетденост на соодветен материјала за учење и поплатање на предметот	Усогласеност на вежбите (аудиториски и рабораториски) со предаваната и нивна временска координираност	Корисност од изведените лабораториски вежби	Објективност при оценувањето и начин на реализирање на испитот	Барања што се поставуваат пред студентите (колоквиум, програми и друго) и техника на испитот
Математика 1	Емил Станков	21	9,90	9,81	9,81	9,86	9,95	9,81	9,76	8,71	9,86	9,29
Математика 1	Весна Димитриевска Ристова	2	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	9,50	10,00	10,00
Основи на електрични кола	Андреја Наумоски	38	8,68	8,45	9,24	8,58	8,45	9,11	8,89	8,47	8,53	8,78
Основи на електротехника 1	Андреја Наумоски	5	8,60	8,40	9,40	9,60	9,20	8,20	8,60	8,40	8,80	9,00
Вовед во Интернет	Александар Тенев	3	8,33	8,00	8,33	8,00	7,67	8,00	7,67	8,00	7,67	9,00
Системска анализа и дизајн	Андреја Наумоски	1	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Структурирано програмирање	Катарина Тројачанец	13	9,00	8,77	9,23	9,50	8,83	9,33	9,25	9,42	8,25	8,58
Алгоритми и структури на податоци	Илинка Ивановска	73	8,25	8,00	8,99	9,08	8,71	8,61	8,90	8,88	8,49	8,33
Алгоритми и структури на податоци	Игор Кулев	34	8,79	8,21	8,91	8,76	8,62	8,18	8,59	8,18	7,94	8,38
Алгоритми и структури на податоци	Магдалена Костоска	2	8,50	8,00	9,00	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	6,00	6,50
Интернет програмирање	Иван Китановски	58	9,53	9,38	9,45	9,07	9,41	8,98	9,12	9,32	8,82	8,63
Логички кола и дискретни автомати	Сашо Граматиков	66	9,29	8,91	9,40	9,22	8,89	9,02	8,83	8,58	8,98	8,59
Логичко и функционално програмирање	Ефтијм Здравевски	17	8,65	8,38	9,00	8,81	8,81	8,88	9,25	8,06	8,69	8,63
Објектно ориентирани системи	Илинка Ивановска	33	9,21	9,03	9,39	9,39	9,12	9,15	9,42	9,06	8,64	8,64
Формални јазици	Александра Каневче	2	9,50	9,50	9,50	9,50	10,00	10,00	9,00	7,50	7,50	10,00
Дистрибуирани компјутерски системи	Петре Ламески	122	9,18	8,98	9,43	9,44	9,30	9,33	9,43	9,20	9,48	9,02
Бази на податоци	Георгина Мирчева	60	9,07	8,83	9,43	9,36	9,03	9,24	9,02	9,12	9,03	8,64
Бази на податоци	Илинка Ивановска	1	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	7,00	10,00	8,00
Веб дизајн	Бобан Јоксимоски	116	8,74	8,40	9,07	8,76	8,97	9,06	9,21	9,40	8,88	8,63
Вештачка интелигенција	Георгина Мирчева	43	8,63	8,33	9,21	9,10	8,64	8,83	8,66	7,68	8,38	8,46
Вештачка интелигенција	Ќире Триводалиев	79	9,81	9,68	9,80	9,34	8,99	9,04	9,14	8,40	9,08	8,51
Вовед во роботика	Петре Ламески	21	9,62	9,33	9,67	9,85	10,00	9,32	9,74	8,95	9,84	9,58
Експертни системи	Ефтијм Здравевски	9	7,44	7,56	8,00	8,13	8,75	8,13	7,71	7,43	8,86	7,29
Компјутерски мрежи	Сашо Граматиков	28	9,29	8,86	9,56	9,00	8,85	8,78	9,26	8,93	8,89	8,81
Машинска интелигенција и учење	Ќире Триводалиев	14	9,71	9,71	9,71	9,71	10,00	9,57	9,57	9,79	9,86	9,36
Мрежни оперативни системи	Милош Јовановиќ	34	9,74	9,68	9,74	9,76	9,79	9,53	9,29	9,56	9,42	8,97

Предмет	Соработник	Одговорале	Подготовеност за предавањата/вежбите	Квалитет на изведувањето на наставата (нани на изложување на материјалот)	Редовност на часовите и рационално испористување на времето	Достапност за консултации и комуникација	Однос кон студентот	Обваженост на соодветен материјал за учење и полагање на предметот	Усогласеност на вежбите (аудиториски и лабораториски) со предаваната и нивна временска координираност	Корисност од изведените лабораториски вежби	Објективност при оценувањето и начин на реализација на испитот	Барања што се поставуваат пред студентите (колоквиум, програми и друго) и техника на испитот
Мрежно програмирање	Ристе Стојанов	77	8,61	8,22	8,93	9,29	9,33	8,37	8,63	8,64	8,96	8,43
Мрежно програмирање	Владимир Здравески	2	8,50	8,50	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	9,00	9,00	8,50
Пресметување со високи перформанси	Сашко Ристов	6	7,67	8,00	8,00	8,50	8,67	7,83	7,50	8,17	8,17	8,50
Веб базирани системи	Милош Јовановик	85	9,16	8,94	9,48	9,25	9,14	8,72	9,02	9,01	9,34	9,10
Програмирање на специјални ефекти и видео игри	Катарина Тројачанец	51	8,61	8,14	9,12	9,12	9,16	8,76	8,52	8,57	8,89	9,11
Програмски практикум	Бобан Јоксимоски	198	8,67	8,30	8,83	8,89	8,98	8,77	9,08	9,13	8,55	8,01
Математика 1	Емил Станков	18	8,94	8,72	9,06	8,94	9,00	8,59	8,94	7,47	8,35	8,53
Математика 1	Весна Димитриевска Ристова	12	8,25	8,08	8,45	8,45	8,55	8,09	8,18	7,27	7,55	7,45
Математика 1	Александра Поповска Митровик	6	8,67	8,50	9,50	9,83	10,00	9,17	8,67	6,50	9,00	8,33
Линеарни трансформации	Весна Димитриевска Ристова	60	9,15	8,93	9,07	9,18	9,28	8,81	9,13	7,62	8,71	8,48
Нумерички методи	Весна Димитриевска Ристова	2	6,50	6,00	6,00	6,50	6,50	6,50	7,50	9,00	6,50	6,00
Веројатност и статистика	Наташа Илиевска	2	8,00	8,00	9,00	10,00	10,00	8,00	7,50	5,00	7,50	9,00
Веројатност и статистика	Александра Поповска Митровик	6	8,33	8,17	9,17	8,50	8,50	9,00	8,50	7,80	8,00	7,40
Веројатност и статистика	Билјана Тојтовска	49	8,84	8,37	9,02	8,20	8,02	8,15	8,46	6,30	7,35	7,67
Анализа на софтверски потреби	Магдалена Костоска	11	9,09	9,09	9,64	9,73	9,64	9,00	9,09	8,91	9,27	8,27
Безбедност и криптографија	Александра Богојеска	1	8,00	9,00	7,00	10,00	10,00	10,00	9,00	-	-	-
Бази на податоци	Вангел Ајановски	47	8,74	8,13	8,94	8,89	8,17	8,28	8,70	8,55	7,77	8,30
Бази на податоци 2	Драган Шахпаски	2	9,00	9,00	9,00	10,00	10,00	9,00	8,50	9,50	9,50	9,50
Дигитизација и Е-презентација	Вангел Ајановски	4	8,50	8,50	9,50	9,75	9,75	8,25	8,75	7,67	9,33	9,33
Дискретни структури 1	Драган Шахпаски	2	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	5,00	10,00	10,00
Дискретни структури 1	Бојан Илиоски	9	8,22	7,89	8,44	8,00	8,22	7,11	8,00	6,33	7,56	8,00

<b>Предмет</b>	<b>Соработник</b>	<b>Одговорале</b>	<b>Подготовност за предавањата/вежбите</b>	<b>Квалитет на изведувањето на наставата (нани на изложување на материјалот)</b>	<b>Редовност на часовите и рационално испористување на времето</b>	<b>Достапност за консултации и комуникација</b>	<b>Однос кон студентот</b>	<b>Обаетденост на соодветен материјал за учење и поплатне на предметот</b>	<b>Усогласеност на вежбите (аудиториски и пабораториски) со предавањата и нивна временска координираност</b>	<b>Корисност од изведените лабораториски вежби</b>	<b>Објективност при оценувањето и начин на реализација на испитот</b>	<b>Барања што се поставуваат пред студентите (колокум, програми и друго) и техника на испитот</b>
Формални јазици и автомати	Александра Каневче	4	9,50	9,50	9,25	10,00	10,00	9,00	9,00	9,00	8,75	7,75
Формални јазици и автомати	Миле Јованов	14	8,64	8,71	9,07	8,36	7,64	7,79	8,57	7,79	8,36	8,43
Интеракција човек компјутер	Магдалена Костоска	22	9,59	9,41	9,14	9,14	9,36	9,45	9,32	8,86	9,41	9,14
Мултимедија	Миле Јованов	1	9,00	10,00	9,00	8,00	10,00	9,00	9,00	8,00	9,00	7,00
Интернет технологии	Драган Шахпаски	3	8,00	6,33	7,00	8,50	9,50	7,50	8,50	8,50	9,00	8,50
Податочни и компјутерски комуникации	Александра Каневче	11	9,00	9,00	8,82	8,73	8,82	8,09	8,55	8,91	8,73	8,18
Податочни и компјутерски комуникации	Ристе Стојанов	2	9,50	9,50	10,00	10,00	10,00	9,50	9,50	8,00	9,50	7,50
Податочни и компјутерски комуникации	Александра Богојеска	3	10,00	9,67	9,67	9,67	9,67	9,67	9,67	9,67	9,00	9,33
Калкулус 1	Весна Киранџиска	5	8,40	9,40	10,00	9,80	10,00	6,80	8,20	6,80	7,80	9,60
Калкулус 1	Весна Димитриевска Ристова	6	8,50	8,50	8,50	8,67	8,00	7,33	8,33	7,17	7,83	8,17
Калкулус 3	Весна Димитриевска Ристова	12	9,08	8,83	9,42	9,08	8,92	8,33	9,50	8,30	8,90	9,00
Компјутерски мрежи	Александра Каневче	6	8,83	9,00	9,17	9,17	8,67	9,00	9,00	9,40	9,40	9,80
Компјутерски мрежи	Александра Богојеска	5	9,00	9,00	9,40	9,75	9,50	8,50	9,25	8,50	8,00	8,50
Конструкција на софтвер	Вангел Ајановски	15	9,07	8,67	8,93	8,87	8,40	8,87	8,60	8,47	8,93	9,07
Математика 1	Емил Станков	9	9,89	9,89	9,89	9,67	9,89	9,78	9,78	9,11	9,78	9,63
Математика 1	Весна Димитриевска Ристова	1	8,00	8,00	8,00	7,00	9,00	7,00	8,00	5,00	6,00	6,00
Мрежни и дистрибуирани оперативни системи	Панче Рибарски	10	9,00	8,90	8,80	8,70	9,40	8,80	8,90	8,90	8,90	8,50
Микропроцесори и микроконтролери	Весна Киранџиска	9	9,67	9,56	9,44	9,78	9,67	9,67	9,25	9,63	9,38	9,75
Мултимедијални технологии	Миле Јованов	13	8,69	8,46	8,77	8,77	8,00	8,77	8,62	7,62	7,92	8,15
Основи на програмирање	Миле Јованов	13	9,62	9,38	9,62	9,00	8,92	8,92	9,17	9,36	8,73	8,64
Информатички практикум	Миле Јованов	2	9,50	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

<b>Предмет</b>	<b>Соработник</b>	<b>Одговорале</b>	<b>Подготовност за предаванета/вежбите</b>	<b>Квалитет на изведуващего на наставата ( начин на изложување на материјалот)</b>	<b>Редовност на часовите и рационално испористуване на времето</b>	<b>Достапност за консултации и комуникација</b>	<b>Однос кон студентот</b>	<b>Обаетливост на съдебрен материјала за ученъ и полагане на предметот</b>	<b>Усогласеност на вежбите (аудиторски и лабораториски) со предаваната и нивна временска координираност</b>	<b>Корисност от изведените лабораториски вежби</b>	<b>Обективност при оценувањето и начин на реализирање на испитот</b>	<b>Барања што се поставуваат пред студентите (колокум, програми и друго) и техника на испитот</b>
Структури на податоци	Илинка Ивановска	4	9,00	9,00	8,75	8,75	7,75	8,25	8,25	8,25	8,25	8,50
Структури на податоци	Игор Кулев	2	9,00	9,00	9,50	9,00	10,00	8,50	9,00	9,50	10,00	8,00
Структури на податоци	Магдалена Костоска	29	9,66	9,41	9,55	9,62	9,83	8,79	9,10	8,72	8,93	8,76
Системски софтвер	Панче Рибарски	10	9,00	8,90	9,10	8,80	9,40	8,90	8,90	8,90	9,33	8,89
Веб дизайн	Бобан Јоксимоски	7	9,43	9,43	9,71	9,71	9,71	9,43	9,43	8,86	9,14	8,86
Вероятност и статистика	Наташа Илиевска	1	9,00	8,00	8,00	8,00	8,00	9,00	9,00	6,00	9,00	6,00
Вероятност и статистика	Александра Поповска Митровќ	6	8,50	8,00	8,17	8,33	8,50	8,50	7,67	7,17	8,17	7,00
Вероятност и статистика	Билјана Тојтовска	7	9,29	8,29	9,29	8,57	8,00	8,43	8,86	8,14	8,43	8,00
Структури на податоци и алгоритми	Магдалена Костоска	5	9,40	9,20	9,25	9,75	9,50	8,50	9,25	8,50	8,25	8,00

Табела 9. Резултати од студентски анкети за квалитет на настава спроведени во текот на зимскиот семестар во академската 2013/2014 година за втор циклус студии (наставници) (оценување 5-10)

Предмет	Соработник	Запишани	Одговарале	Подготовченост за предавачата/вежбите	Квалитет на изведувањето на наставата ( начин на изложување на материјалот )	Редовност на часовите и рационално искористување на времето	Достапност за консултации и комуникација	Однос кон студентот	Обезбеденост на соодветен материјал за учење и полагање на предметот	Усогласеност на вежбите (аудиториски и лабораториски) со предавачата и нивна временска координираност	Корисност од изведените лабораториски вежби	Објективност при оценувањето и начин на реализације на испитот	Барања што се поставуваат пред студентите (колоквиум, програми и друго) и техника на испитот
Мобилни веб сервиси	Владимир Трајковик	1	1	10,00	10,00	10,00	9,00	10,00	10,00	10,00	10,00	9,00	8,00
Анализа и дизајн на информациони системи	Слободан Калајџиски	1	1	9,00	8,00	8,00	10,00	10,00	10,00	9,00	9,00	9,00	7,00
Напредно софтверско инженерство	Дејан Ѓорѓевик	1	1	10,00	9,00	10,00	9,00	10,00	10,00	10,00	10,00	9,00	9,00
Шаблони за дизајн на софтвер	Дејан Ѓорѓевик	1	1	10,00	9,00	10,00	9,00	10,00	10,00	10,00	9,00	9,00	9,00
Истражувачки методи и техники на пишување	Дејан Ѓорѓевик	1	1	10,00	10,00	10,00	9,00	8,00	10,00	9,00	8,00	9,00	9,00
Анализа и дизајн на информациони системи	Слободан Калајџиски	10	3	8,33	8,33	9,33	8,33	8,33	9,00	9,00	8,67	8,00	8,67
Напредни теми од вештачка интелигенција	Андреа Кулаков	11	3	10,00	10,00	9,00	8,67	10,00	9,67	9,67	9,67	9,67	9,67
Мобилни веб сервиси	Владимир Трајковик	7	1	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Вовед во финансиско инженерство	Ласко Баснарков	2	2	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Колективна интелигенција	Соња Гиевска	1	1	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Дистрибуирани компјутерски системи	Владимир Трајковик	2	2	10,00	8,50	9,00	9,50	9,50	9,00	8,50	8,00	9,00	8,50
Веб базирани системи	Димитар Трајанов	8	2	8,50	9,00	9,00	9,50	10,00	9,50	9,50	8,50	9,50	9,50
Веб дизајн	Иван Чорбев	8	2	8,50	8,50	8,00	8,00	10,00	9,50	9,50	9,50	9,00	9,00
Програмски практикум	Иван Чорбев	7	2	9,00	8,00	8,50	8,50	10,00	9,50	9,50	9,00	8,50	9,50
Напредни методи во податочно рударење	Жанета Попеска	2	1	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Современи методи за анализа на мрежи	Љупчо Коцарев	13	3	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E-бизнес	Димитар Трајанов	24	4	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Паралелно процесирање	Игор Мишковски	1	1	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Мониторинг и перформанси на компјутерски мрежи	Соња Филипоска	3	1	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

Предмет	Соработник	Запишани	Одговорале	Подготовченост за преддавањата/вежбите	Квалитет на изведувањето на наставата ( начин на изложување на материјалот)	Редовност на часовите и рационално испористување на времето	Достапност за консултации и комуникација	Однос кон студентот	Обезбеденост на соодветен материјал за учење и поплаќање на предметот	Усогласеност на вежбите (аудиториски и лабораториски) со предавањата и нивна временска координраност	Корисност од изведените лабораториски вежби	Објективност при оценувањето и начин на реализација на испитот	Барања што се поставуваат пред студентите (колоквиум, програми и друго) и техника на испитот
Безбедност и заштита на компјутерски мрежи	Љупчо Коцарев	3	1	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
IPTV сервиси и технологии	Соња Филипоска	2	2	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Проектен менаџмент	Вангел Фуштиќ	23	2	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	9,50
Истражувачки методи и техники на пишување	Сузана Лошковска	15	5	9,60	9,60	10,00	9,60	10,00	9,60	9,80	9,80	9,75	9,75
Вреднување и тестирање на софтверот	Анастас Мишев	3	1	5,00	6,00	5,00	9,00	9,00	8,00	9,00	9,00	9,00	9,00
Инженерство на потребите	Љупчо Антовски	3	1	6,00	7,00	5,00	9,00	8,00	6,00	7,00	7,00	5,00	5,00
Формални методи во инженерството	Боро Јакимовски	1	1	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	10,00	7,00	6,00	6,00	6,00
Деловно моделирање	Марјан Гушев	3	1	10,00	10,00	10,00	9,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Напредно софтверско инженерство	Дејан Ѓорѓевик	11	1	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	-	-	-
Шаблони за дизајн на софтвер	Дејан Ѓорѓевик	11	1	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	-	-
Мултимедијален и скалабилен веб	Иван Чорбев	6	1	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00